



Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори

Штедилница ФУЛМ доо, Скопје

31 декември 2015 година

## Содржина

	Страна
Извештај на независните ревизори	1
Биланс на успех	3
Извештај за сеопфатна добивка	4
Биланс на состојба	5
Извештај за промените во капиталот и резервите	7
Извештај за паричниот тек	11
Белешки кон финансиските извештаи	13
Прилог 1 – Годишна сметка	
Прилог 2 – Годишен извештај	

## Извештај на независните ревизори

До Раководството и единствениот содружник на  
Штедилница ФУЛМ доо, Скопје

**Grant Thornton DOO**  
Sv. Kiril i Metodij 52b/1-20  
1000 Skopje  
Macedonia

T +389 (2) 3214 700  
F +389 (2) 3214 710  
[www.grant-thornton.com.mk](http://www.grant-thornton.com.mk)

### **Извештај за финансиските извештаи**

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Штедилница ФУЛМ доо, Скопје (“Штедилницата”) составени од Билансот на состојба на ден 31 декември 2015 година и Билансот на успех, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во капиталот и резервите и Извештајот за паричен тек за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 124.

### ***Одговорност на раководството за финансиските извештаи***

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна банка на Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

### ***Одговорност на ревизорот***

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Штедилницата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефикасноста на внатрешната контрола на Штедилницата.

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

#### Мислење

Наше мислење е дека придружните финансиски извештаи, ја претставуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Штедилницата на ден 31 декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со регулативата на Народна банка на Република Македонија.

#### Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Штедилницата е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Штедилницата за 2015 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Штедилницата со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2015, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (А) од Законот за Ревизија.


Наше мислење е дека историските финансиски податоци објавени во годишниот извештај за работењето на Штедилницата со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Штедилницата со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2015 година.

Скопје,  
04 март 2016 година

Грант Торнтон ДОО Скопје



Сузана Ставриќ  
Управител



Сузана Ставриќ  
Овластен ревизор

Финансиски извештаи  
31 Декември 2015 година

## Биланс на успех

	Белешка	во илјади Денари	
		2015	2014
Приходи од камата		26,452	26,182
Расходи за камата		(4,671)	(4,795)
<b>Нето-приходи/(расходи) од камата</b>	<b>6</b>	<b>21,781</b>	<b>21,387</b>
Приходи од провизии и надомести		6,034	4,569
Расходи за провизии и надомести		(534)	(447)
<b>Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести</b>	<b>7</b>	<b>5,500</b>	<b>4,122</b>
Нето-приходи од тргување	8	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	9	-	-
Нето-приходи/ (расходи) од курсни разлики	10	(7)	(1)
Останати приходи од дејноста	11	266	415
Удел во добивката на придружените друштва	24	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	12	141	38
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	13	(22)	-
Трошоци за вработените	14	(16,098)	(13,873)
Амортизација	15	(899)	(994)
Останати расходи од дејноста	16	(9,755)	(10,360)
Удел во загубата на придружените друштва	24	-	-
<b>Добивка/ (загуба) пред оданочување</b>		<b>907</b>	<b>734</b>
Данок на добивка	17	(128)	(198)
<b>Добивка/ (загуба) за финансиската година од непрекинато работење</b>		<b>779</b>	<b>536</b>
Добивка/(загуба) од група на средства и обврски кои се чуваат за продажба*		-	-
<b>Добивка/ (загуба) за финансиската година</b>		<b>779</b>	<b>536</b>
<b>Добивка/(загуба) за финансиската година, која припаѓа на:*</b>			
акционерите на Штедилницата		-	-
неконтролираното учество		-	-
<b>Заработка по акција</b>	<b>41</b>		
основна заработка по акција (во Денари)		-	-
разводнета заработка по акција (во Денари)		-	-

\*Само за консолидирани финансиски извештаи

Финансиски извештаи  
31 Декември 2015 година

## Извештај за сеопфатна добивка

	Белешка	во илјади Денари	
		2015	2014
<b>Добивка/(загуба) за финансиската година</b>		<b>779</b>	<b>536</b>
<b>Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)</b>			
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба			
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од средствата расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
Ревалоризациска резерва за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања			
- ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството			112
- намалување на ревалоризациска резерва, рекласификувано во Билансот на успех		-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови			
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење		-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење		-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	24	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	17	-	-
<b>Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех</b>			<b>112</b>
<b>Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година</b>		<b>779</b>	<b>648</b>
<b>Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година, која припаѓа на: *</b>			
акционерите на Штедилницата		-	-
неконтролираното учество		-	-

\*Само за консолидирани финансиски извештаи

Финансиски извештаи  
31 Декември 2015 година

## Биланс на состојба

	Белешки	во илјади Денари	
		2015	2014
<b>Актива</b>			
Парични средства и парични еквиваленти	18	21,595	31,529
Средства за тргување	19	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определени како такви при почетното признавање	20	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1	8,556	8,558
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2	188,401	176,302
Вложувања во хартии од вредност	23	-	3,166
Вложувања во придружени друштва (сметководствено се евидентираат според "методот на главнина")	24	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1	65	-
Останати побарувања	25	222	163
Заложени средства	26	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27	90	112
Нематеријални средства	28	846	1,002
Недвижности и опрема	29	23,610	1,000
Одложени даночни средства	30.2	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31	-	-
<b>Вкупно актива</b>		<b>243,385</b>	<b>221,832</b>
<b>Обврски</b>			
Обврски за тргување	32	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех определени како такви при почетното признавање	33	-	-
Деривативни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-
Депозити на банки	34.1	-	-
Депозити на други комитенти	34.2	135,995	125,562
Издадени должнички хартии од вредност	35	-	-
Обврски по кредити	36	13,993	3,140
Субординирани обврски	37	-	-
Посебна резерва и резервирања	38	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.1	-	51
Одложени даночни обврски	30.2	-	-
Останати обврски	39	1,136	1,597
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31	-	-
<b>Вкупно обврски</b>		<b>151,124</b>	<b>130,350</b>

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи  
31 Декември 2015 година




## Биланс на состојба (продолжува)

	Белешки	во илјади Денари	
		2015	2014
<b>Капитал и резерви</b>			
Запишан капитал	40	75,607	75,607
Премии од акции		-	-
Сопствени акции		-	-
Други сопственички инструменти		-	-
Ревалоризациски резерви		112	112
Останати резерви		15,227	15,227
Задржана добивка/(Акумулирана загуба)		1,315	536
<b>Вкупно капитал и резерви кои припаѓаат на акционерите на Штедилницата</b>		<b>92,261</b>	<b>91,482</b>
Неконтролирано учество *		-	-
<b>Вкупно капитал и резерви</b>		<b>92,261</b>	<b>91,482</b>
<b>Вкупно обврски и капитал и резерви</b>		<b>243,385</b>	<b>221,832</b>
Потенцијални обврски	42.1	-	-
Потенцијални средства		-	-

\*Само за консолидирани финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Единствениот содружник на Штедилницата на 27 февруари 2016 година.

Потпишани во име на Штедилницата од:

		
м-р Елеонора Згонјанин Петровиќ Управител	Јованка Годорова Координатор за финансии	Сашо Павловски Координатор за финансии



Финансиски извештаи  
31 декември 2015 година

## Извештај за промените во капиталот и резервите

	Капитал				Ревалоризациски резерви				Останати резерви			Задржана добивка		Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акц. на Штедилницата	Не-контрол. учество *	Вкупно капитал и резерви			
	Запишан капитал	Преми од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациска резерва за сред. распол. за прод.	Ревалоризациска резерва за сред. платени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни раз. од влож. во странско раб.	Останати ревалоризациски резерви	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Законска резерва	Останати резерви	Распол. за на акцион				Ограничена за распределба на акцио.		
На 1 јануари 2014	75,607	-	-	-	-	-	-	-	-	14,796	-	-	431	-	-	-	90,834	-	90,834
Корекции на почетната состојба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>На 1 јануари 2014 година, коригирано</b>	<b>75,607</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>14,796</b>	-	-	<b>431</b>	-	-	-	<b>90,834</b>	-	<b>90,834</b>
<b>Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година</b>																			
Добивка/загуба за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536	-	-	-	536	-	536
<i>Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех</i>																			
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот на паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот на нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи  
31 декември 2015 година

## Извештај за промените во капиталот и резервите (продолжува)

	Капитал			Ревалоризациски резерви			Останати резерви			Задржана добивка		Вкупно капитал и рез. кој припаѓа на акц. на Штедилницата	Не-контрол. учество *	Вкупно капитал и резерви		
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревало-ризаци-ска резерва за сред. распл. за прод.	Резерва од средства преземени за нена-платени побарувања	Резерва од курсни раз. од странско ризикот	Оста-нати ревалоризаци-ски резерви	Капи-тална компонента на хибрид-ни финан-сиски инстру-менти	Оста-нати ре-зерви	Рас-пол. за рас-пред. на ак-цион.				Ограни-чена за рас-пре-делба на акцион.	
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)	-	-	-	-	112	-	-	-	-	-	-	-	-	112	-	
<b>Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите</b>	-	-	-	-	112	-	-	-	-	-	-	-	-	112	-	
<b>Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година</b>	-	-	-	-	112	-	-	-	-	536	-	-	-	648	-	
<b>Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:</b>																
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	431	-	(431)	-	-	-	-	-	
Издвојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Други промени во капиталот и резервите</i>																
<b>Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите</b>	-	-	-	-	-	-	-	431	-	(431)	-	-	-	-	-	
<b>На 31 декември 2014 / 1 јануари 2015</b>	<b>75,607</b>	-	-	-	<b>112</b>	-	-	<b>15,227</b>	-	<b>536</b>	-	-	-	<b>91,482</b>	-	<b>91,482</b>
Корекции на почетната состојба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>На 1 јануари 2015 година, коригирано</b>	<b>75,607</b>	-	-	-	<b>112</b>	-	-	<b>15,227</b>	-	<b>536</b>	-	-	-	<b>91,482</b>	-	<b>91,482</b>

Финансиски извештаи  
31 декември 2015 година

## Извештај за промените во капиталот и резервите (продолжува)

	Капитал				Ревалоризациски резерви				Останати резерви			Задржана добивка			Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акц. на Штедилницата	Неконтролирано учество*	Вкупно капитал и резерви	
	Запишан капитал	Преми од акции	(Сопствени акции)	Други сопственички инструменти	Ревалоризациска резерва за сред. располо. за прод.	Резерва за платени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни раз. од влож. во странско раб.	Останати ревалоризациски резерви	Капитална компонента на хибридни финансиски инструмен.	Останати резерви	Распол. за распр.	Ограничена за делба на акцион.	Мултиплирани загуби)				
<b>Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година</b>																		
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779	-	-	779	-	-	779
<i>Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779	-	-	779	-	-	779

Финансиски извештаи  
31 декември 2015 година

## Извештај за промените во капиталот и резервите (продолжува)

	Капитал				Ревалоризациски резерви				Останати резерви				Задржана добивка		Вкупно капитал и резерви кој припаѓа на акционери	Неконтролирано учество*	Вкупно капитал и резерви	
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациска резерва за сред. распл. за прод.	Резерва за ненаплатени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни раз. од влож. во странско раб.	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструмен.	Останати резерви	Распред. за акцион.	Ограничена цена за распл. на делба на акц.				(Акумулирани загуби)
<b>Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:</b>																		
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Други промени во капиталот и резервите</i>																		
Реинвестирана добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(536)	536	-	-	-	-	-
<b>Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(536)	536	-	-	-	-	-
<b>На 31 декември 2015</b>	<b>75,607</b>	-	-	-	-	<b>112</b>	-	-	-	<b>15,227</b>	-	-	<b>779</b>	<b>536</b>	-	<b>92,261</b>	-	<b>92,261</b>

\*Само за консолидираните финансиски извештаи

Финансиски извештаи  
31 декември 2015

## Извештај за паричниот тек

	<i>во илјади Денари</i>	
Белешка	2015	2014
<b>Паричен тек од основната дејност</b>		
Добивка / (Загуба) пред оданочувањето	907	734
Корегирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех *	-	-
<i>Амортизацијата на:</i>		
нематеријални средства	483	544
недвижности и опрема	416	450
<i>Капиталната добивка од:</i>		
продажба на нематеријални средства	-	-
продажба на недвижности и опрема	-	(2)
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
<i>Капиталната загуба од:</i>		
продажба на нематеријални средства	-	-
продажба на недвижности и опрема	-	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
Приходи од камата	(26,452)	(26,182)
Расходи за камата	4,671	4,795
Нето расходи / (приходи) од тргување	-	-
<i>Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа</i>	(141)	(38)
дополнителна исправка на вредноста	23,573	21,404
ослободена исправка на вредноста	(23,714)	(21,442)
<i>Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа</i>	22	-
дополнителни загуби поради оштетување	22	-
ослободени загуби поради оштетување	-	-
<i>Посебна резерва</i>	-	-
дополнителни резервирања	-	-
ослободени резервирања	-	-
Приходи од дивиденди	-	-
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-	-
Останати корекции	58	(51)
Наплатени камати	26,390	26,110
Платени камати	(4,710)	(4,841)
<b>Добивка/(Загуба) од дејноста пред промените во деловната актива</b>	<b>1,644</b>	<b>1,519</b>
<i>(Зголемување) / намалување на деловната актива:</i>		
Средства за тргување	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	4,000
Кредити на и побарувања од други комитенти	(11,904)	(10,139)
Заложени средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	(112)
Задолжителна резерва во странска валута	-	-

Финансиски извештаи  
31 декември 2015

Извештај за паричниот тек (продолжува)	во илјади Денари	
	Година што завршува на 31 декември 2015	2014
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи	-	-
Останати побарувања	(110)	185
Одложени даночни средства	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
<i>Зголемување/(намалување) на деловните обврски:</i>		
Обврски за тргување	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	-	-
Депозити на други комитенти	10,476	(17,845)
Останати обврски	(458)	(130)
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	-	-
<b>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</b>	<b>(352)</b>	<b>(22,522)</b>
(Платен) / поврат на данок на добивка	(244)	(137)
<b>Нето паричен тек од основната дејност</b>	<b>(596)</b>	<b>(22,659)</b>
<b>Паричен тек од инвестициската дејност</b>		
(Вложувања во хартии од вредност)	-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	3,166	20,452
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)	-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
(Набавка на нематеријални средства)	(327)	(332)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	-	-
(Набавка на недвижности и опрема)	(23,026)	(483)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	-	2
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	-	-
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	-	-
(Останати одливи од инвестициската дејност)	-	-
Останати приливи од инвестициската дејност	-	-
<b>Нето паричен тек од инвестициската дејност</b>	<b>(20,187)</b>	<b>19,639</b>
<b>Паричен тек од финансирањето</b>		
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)	-	-
Приливи од издадените должнички хартии од вредност	-	-
(Отплата на обврските по кредити)	-	(1,451)
Зголемување на обврските по кредити	10,849	-
(Отплата на издадените субординирани обврски)	-	-
Приливи од издадените субординирани обврски	-	-
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот	-	-
(Откуп на сопствени акции)	-	-
Продадени сопствени акции	-	-
(Платени дивиденди)	-	-
(Останати одливи од финансирањето)	-	-
Останати приливи од финансирањето	-	-
<b>Нето паричен тек од финансирањето</b>	<b>10,849</b>	<b>(1,451)</b>
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	-	-
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	-	-
<b>Нето зголемување / (намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(9,934)</b>	<b>(4,471)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	31,529	36,000
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>	<b>18</b>	<b>21,595</b>
		<b>31,529</b>

\*Само за консолидирани финансиски извештаи

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

## Белешки кон финансиските извештаи

### **1 Вовед** **а) Општи информации**

Штедилница ФУЛМ ДОО, Скопје (во понатамошниот текст: “Штедилницата”) е друштво со ограничена одговорност основано на 24 март 1999 година. Главните активности се извршуваат и нејзиното седиште се наоѓа на улица Мито Хаџивасилев Јасмин 48, Скопје. Штедилницата своите активности во Република Македонија ги извршува преку Централата и мрежа од 5 филијали.

Основните активности на Штедилницата се следните:

- Прибирање на денарски штедни влогови на физички лица;
- Одобрување на кредити на физички лица и на поединци кои вршат самостојна дејност без својство на правно лице;
- Економско финансиски консалтинг;
- Други работи утврдени со закон.

Штедилницата е контролирана од страна на Здружение на граѓани „Финансиски услуги за луѓето на Македонија“, кое е единствен сопственик на Штедилницата.

Штедилницата нема вложувања во подружници и придружени претпријатија.

Штедилницата не котира на Македонската берза на хартии од вредност.

Вкупниот број на вработени на Штедилницата на 31 декември 2015 изнесува 29 вработени (2014: 24 вработени).

Финансиските извештаи на Штедилницата за годината што завршува на 31 декември 2015 година се одобрени од страна на Единствениот содружник на Штедилницата на седница одржана на 27 февруари 2016 година.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

## **б) Основа за изготвување на финансиските извештаи** **Изјава за усогласеност**

Податоците во приложените финансиски извештаи на Штедилницата се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на РМ“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/2015, 192/2015), Законот за банки („Службен весник на РМ“ бр. 67/07, 90/09, 67/10 и 26/13, 15/15, 153/15), подзаконската регулатива пропишана од страна на Народна банка на Република Македонија (во понатамошниот текст “НБРМ”), како и во согласност со Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (во понатамошниот текст „Методологија“) („Службен весник на РМ“ бр. 169/10, 50/13, 110/13) и Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките („Службен весник на РМ“ бр. 169/10; 152/11; 54/12; 166/13), пропишани од страна на НБРМ и кои се во примена на 31 декември 2015 година.

Финансиските извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2015 и 2014 година. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е прилагодена согласно промените во презентацијата во тековната година.

Приложените финансиски извештаи се подготвени во согласност со принципот на историска набавна вредност, освен доколку не е поинаку наведено во финансиските извештаи, врз основа на претпоставката на принципот на континуитет.

Приложените финансиски извештаи се искажани во илјади македонски денари. Денарот претставува функционална и известувачка валута на Штедилницата за целите на известувањето до НБРМ.

Презентацијата на финансиските извештаи во согласност со регулативата на Народна банка на Република Македонија сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, бара користење на најдобри можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Штедилницата, кои имаат ефекти на презентираниите вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Стварните резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

Проценките и претпоставките се разгледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди ако ревидираната проценка има влијание на двата периоди - тековниот и идниот период.

Информациите во однос на значајните области за кои постои неизвесност врз основа на проценка и критичните проценки во примената на сметководствените политики кои имаат најзначаен ефект на износите обелоденети во финансиските извештаи се наведени во Белешка 1г).

Финансиските извештаи на Штедилницата се подготвени во согласност со сметководствените политики објавени во Белешката 1 в) кон финансиските извештаи.



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

### **в) Значајни сметководствени политики**

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

#### **Приходи и расходи по основ на камата**

Приходите и расходите по основ на камати се признаваат во билансот на успех за сите каматоносни инструменти на пресметковна основа, според амортизирана набавна вредност со користење на ефективна каматна стапка.

Методот на ефективна каматна стапка е метод за пресметка на амортизирана набавна вредност на финансиските средства или финансиските обврски преку алокација на приходите од камата и расходите за камата во соодветниот релевантен период. Ефективната каматна стапка е стапка со која се дисконтираат проценетите идни парични приливи или одливи во текот на очекуваниот век на финансискиот инструмент или, каде што е соодветно, за пократок период до нето сметководствената вредност на финансиското средство или финансиската обврска. При пресметката на ефективната каматна стапка, Штедилницата врши проценка на паричните текови имајќи ги во предвид договорените услови за финансиските инструменти (на пример, опциите за предвремена отплата) но, не ги зема во предвид идните загуби поради општетување. Интегрален дел на пресметката на ефективната каматна стапка се и платените и наплатените провизии и надоместоци помеѓу договорните страни, како и трансакционите трошоци и сите други премии или дисконти при одобрување на кредитите.

#### **Приходи од надоместоци и провизии**

Провизиите и надоместоците, со исклучок на надоместоците за одобрување на кредити, генерално се признаваат на пресметковна основа во периодот кога се врши услугата. Останатите надоместоци за управување со одобрени кредити се разграничуваат и амортизираат за времетраењето на кредитот со примена на методата на ефективна каматна стапка. Надоместоците за издавање на обрасци за кредит, за разгледување на кредитно барање и кредитна анализа се признаваат на пресметковна основа во моментот кога се врши услугата. Надоместоците за економско финансиски консалтинг се признаваат на пресметковна основа во моментот кога се врши услугата.

#### **Износи искажани во странска валута**

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на НБРМ, кои важат на денот на трансакцијата. Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните девизни курсеви кои важат на датумот на составувањето на билансот на состојба. Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од преведувањето на износите во странска валута, како и во однос на вреднувањето на средствата и обврските во странска валута се вклучени во билансот на успех во периодот кога тие настануваат.

Превземените и потенцијалните обврски деноминирани во странска валута се преведуваат во денари со примена на официјалните девизни курсеви кои важат на датумот на билансот на состојба.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Значајни сметководствени политики (продолжува)

Износи искажани во странска валута (продолжува)

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на најзначајните билансни позиции деноминирани во странска валута се следните:

	2015 МКД	2014 МКД
1 ЕУР	61.5947	61.4814
1 УСД	56.3744	50.5604

**Финансиски средства**

Финансиските средства се класифицирани во следните категории: парични средства и парични еквиваленти, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и кредити на и побарувања од банки и комитенти. Класификацијата зависи од природата и намената на финансиските средства и се одредува во време на нивното почетно признавање. Финансиските средства се признаваат и депривираат на датумот на порамнување што го претставува датумот кога средството се испорачува. Штедилницата ги признава финансиските средства во билансот на состојба кога станува странка на договорените одредби на инструментот.

**Пари и парични еквиваленти**

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат готовина, сметки кои претставуваат депозити по видување во банки, сметки кај НБРМ и орочени депозити во банки со доспеаност помала од 3 месеци од датумот на вложување.

**Финансиски средства кои се чуваат до доспевање**

Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање претставуваат финансиски средства со фиксни или определени плаќања и фиксно доспевање и вклучуваат краторочни државни записи во домашна валута издадени од Министерството за финансии во име на Владата на Република Македонија кои Штедилницата има намера и можност да ги чува до доспевање. Ако Штедилницата продаде или прекласифицира, повеќе од незначителен износ, односно повеќе од 10% од вкупните вложувања чувани до доспевање пред периодот на нивното доспевање, целата категорија би се рекласифицирала во финансиски средства расположиви за продажба. Овие хартии од вредност се прикажани според амортизираната набавна вредност со примена на методот на ефективната каматна стапка.

**Кредити одобрени од Штедилницата**

Кредитите одобрени од Штедилницата се финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Кредитите иницијално се признаваат по објективна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциски трошоци, а последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка.

Каматите по основ на кредити одобрени од Штедилницата се вклучени во приходите од камати и истите се признаваат на пресметковна основа.

Кредитите одобрени на комитентите и финансиските институции се прикажани во нето износ намалени за загубата поради општетување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Значајни сметководствени политики (продолжува)

### Загуби поради оштетување на финансиски средства

Штедилницата проценува месечно и на датумот на секој биланс на состојба дали постои објективен доказ дека финансиското средство или група на финансиски средства има загуба поради оштетување.

Износот на загубите поради оштетување за финансиските средства кои се мерат според амортизирана вредност се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност на средството и сегашната вредност на очекуваните парични приливи дисконтирани според оригиналната ефективна каматна стапка на таквиот финансиски инструмент.

### Резервации за загуби поради оштетување на кредити и побарувања

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и побарувањата се утврдуваат доколку постојат објективни докази дека Штедилницата нема да може да ги наплати сите достасани износи на побарувањата според договорните услови. Резервацијата за загуби поради оштетување по кредити се искажува како намалување на сметководствената вредност на кредитот. Зголемувањата на резервациите се вршат преку искажаните загуби поради оштетување признати во билансот на успех.

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и на останатите активни билансни позиции се врши во согласност со регулативата пропишана од страна на НБРМ со важност на секој датум на билансот на состојба, според која Штедилницата е должна да ги класифицира активните билансни позиции во групи според степенот на нивната ризичност и да изврши проценка на износот на потенцијалните загуби поради оштетување кои се пресметуваат со примена на објективни и субјективни мерила на 31 декември 2015 и 31 декември 2014.

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите се утврдуваат врз основа на степенот (големината) на ризикот од ненаплативост, врз основа на следните принципи:

- Поединечните кредитни изложености (ризици) се оценуваат врз основа на видот на кредитобарателот, неговата целокупна финансиска позиција, изворите и евиденцијата за плаќање и надоместливата вредност на обезбедувањето. Резервациите за загуби поради оштетување се мерат и утврдуваат за разликата помеѓу сметководствената вредност на кредитот и неговиот проценет надоместив износ, што всушност ја претставува сегашната вредност на очекуваните готовински текови, дисконтирани со ефективна каматна стапка на кредитот.

- Ако постојат објективни докази за ненаплативост на кредити во кредитното портфолио кои не може специфично да се идентификуваат, резервациите за загуби поради оштетување се утврдуваат на ниво на ризикот за целокупното кредитно портфолио. Овие стапки на очекувани загуби се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРМ со Одлука за управување со кредитниот ризик.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Значајни сметководствени политики (продолжува)**

**Резервации за загуби поради оштетување на кредити и побарувања (продолжува)**

- Загубата по кредит претставува престанок на пресметка на приход од камата согласно договорените услови, а кредитот се класификува како нефункционален заради тоа што договорните обврски за плаќање на главницата и/или каматата се во задоцнување, односно ненаплатени во период подолг од 90 дена. Сите резервации за загуби по кредити се разгледуваат и тестираат најмалку еднаш месечно и секакви понатамошни промени на износите и времето на очекуваните идни парични приливи во споредба со претходните проценки, резултираат во промена на резервацијата за загуби поради оштетување, која се евидентира како задолжување или одобрување на загубите поради оштетување евидентирани во билансот на успех.

- Кредитот за кој се верува дека е неможно да се наплати, се опишува наспроти соодветната резервација за загуби поради оштетување. Натомошните наплати се евидентираат како намалување на загубите поради оштетување во билансот на успех.

**Депризнавање на финансиски средства**

Штедилницата ги депризнава финансиските средства кога договорните права за стекнување на готовина од финансиското средство истекуваат или се пренесуваат на друг ентитет, а со тоа се пренесуваат и значајно сите права и ризици кои произлегуваат од нивната сопственост.

**Финансиски обврски**

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорениот аранжман. Финансиските обврски се класифицирани како депозити на комитенти, обврски по основ на кредити, останати обврски.

**Депозити на комитенти**

Депозити на комитенти вклучуваат депозити по видување и орочени депозити на физички лица.

Овие финансиски обврски се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци и последователно се мерат по амортизираната набавна вредност.

**Обврски по основ на кредити**

Обврските по основ на кредити се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци. Последователното мерење е според амортизираната набавна вредност, а разликата помеѓу нето приливите и вредноста која се задржува се признава во билансот на успех за времетраењето на кредитот користејќи ја методата на ефективна каматна стапка. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични одливи во текот на очекуваниот век на финансиската обврска.

**Останати обврски**

Останатите обврски се прикажани во нивните номинални износи.

**Депризнавање на финансиските обврски**

Штедилницата ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Значајни сметководствени политики (продолжува)

### Недвижности и опрема

Недвижностите и опремата се евидентираат според набавната вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Издатоците направени за замена на дел од недвижноста и опремата што се евидентира одделно, се капитализираат. Останатите последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во билансот на успех кога настануваат. Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот пропишан корисен век на траење. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација се до нивното ставање во употреба. Корисниот век на употреба на оделни категории недвижности и опремата е како што следи:

Градежни објекти	40 години
Компјутери и компјутерска опрема	4-10 години
Моторни возила	4 години
Мебел и канцелариска опрема	4-10 години
Вложување во недвижности земени под закуп	5 години

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се ревидираат на секој датум на известување.

Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика помеѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех.

Недвижностите и опремата се предмет на годишна анализа за можноста од нивно оштетување. Кога сметководствената вредност на средството е повисока од проценетата надоместувачка вредност, вредноста на средството веднаш се намалува до висината на неговата надоместувачка вредност.

### Нематеријални средства

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот. Трошокот за софтверот се амортизира со употреба на праволиниска метода на проценетиот век на траење кој изнесува 4 години. На крајот на секоја година Штедилницата врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат било какви навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството и доколку истата е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Значајни сметководствени политики (продолжува)

**Загуби поради оштетување на материјалните и нематеријалните средства**

Раководството на Штедилницата редовно ги разгледува сметководствените вредности на материјалните и нематеријалните средства. Доколку постојат било какви навестувања дека овие средства се оштетени, се проценува надоместувачката вредност на средството со цел да се одреди степенот на загуба поради оштетување. Доколку проценетата надоместувачка вредност на средството е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност. Загубата поради оштетување се признава како трошок во тековниот период. Анулирањето на загубата поради оштетување се признава веднаш како приход.

**Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања**

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се признаваат по законски извршена постапка за преземање, односно откако е стекната правна основа за запишување на сопственоста. Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се признаваат по пониската од набавната и проценета вредност намалена за очекуваните трошоци за продажба, како би се исполниле обврските на комитентите, целосно или делумно, за соодветниот кредит. Истовремено со признавањето на преземеното средство, побарувањето целосно или делумно се депривира од билансот на состојба.

На датумот на почетно признавање на средството, Штедилницата е должна согласно Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања да ја намали вредноста на преземеното средство во билансот на состојба, како оштетување во износ од најмалку 20% од почетната сметководствена вредност на преземеното средство. Доколку износот на затворената исправка на вредност е поголем од 20% од почетната сметководствена вредност на преземеното средство, Штедилницата е должна да ја признае оваа разлика како ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството. Ревалоризациската резерва е дел од дополнителниот капитал на Штедилницата и може да се исклучи од дополнителниот капитал доколку бидат исполнети условите определени во Одлуката за методологија за утврдување на адекватноста на капиталот.

Најмалку еднаш во период од дванаесет месеци, Штедилницата е должна да ја утврди проценетата вредност на преземеното средство и во билансот на успех да признае загуба за оштетување еднаква најмалку на поголемиот износ од:

- Негативната разлика помеѓу проценетата вредност и нето вредноста на преземеното средство и
- 20% од нето вредноста на преземеното средство.

Доколку Штедилницата не успее да го продаде преземеното средство во рок од 3 години, должна е на крајот на третата година да ја сведе вредноста на затеченото преземено средство на нула.

Преземеното средство се депривира при продажба на средството. Реализираниот вишок при продажба на средството се признава во билансот на успех на датумот на продажба.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Значајни сметководствени политики (продолжува)

### Донации

Донација во сметководството се евидентира согласно Одлука на претставници на Единствен содружник и Основачот на Штедилницата.

Донациите кои во целост се состојат од канцелариска опрема се евидентираат како приход систематски и рационално во текот на употребливиот век на средствата. Добиените донации се третираат како разграничен приход во придружните финансиски извештаи. Приходите од донациите се признаваат во тековните добивки и загуби како останати деловни приходи.

### Резервирања

Резервирањата се признаваат во случај кога Штедилницата има тековни обврски (законски или изведени) како резултат на минати настани и притоа е веројатно дека Штедилницата ќе биде обврзана истите да ги плати и износот на обврската може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервирање ја претставува најдобрата проценка на потребниот износ за измирување на тековната обврска на датумот на билансот на состојба, земајќи ги во предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската.

Онаму каде што резервирањето се мери со користење на проценетите парични текови за измирување на тековната обврска, нејзината сметководствена вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

### Користи за вработените

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се плаќаат од страна на Штедилницата во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови. Штедилницата во текот на 2015 година, согласно прописите, исплати регрес за годишен одмор на вработените и јубилејни награди за вработените кои имаат стаж над 10 години во Штедилницата.

Штедилницата нема дефинирано планови за отпремнини при пензионирање или опции за наградување на 31 декември 2015 година. Раководството проценува дека сегашната вредност на идните обврски спрема вработените кои се однесуваат на бенефиции при пензионирањето и јубилејни награди не се материјално значајни на 31 декември 2015 и 2014 година.

### Оданочување

Обврската на Штедилницата за тековен данок е пресметана врз основа на важечката даночна регулатива и со употреба на пропишаните даночни стапки кои важат или се значајни во примена на датумот на Билансот на состојба.

Тековниот даночен расход, по стапка од 10%, се пресметува на добивката за периодот која се утврдува како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнаените расходи за даночни цели корегирани за даночниот кредит и на помалку искажани приходи. Даночната основа се намалува за износот на приходите од дивиденди остварени со учество во капиталот на друг обврзник - резидент на Република Македонија, под услов да се оданочени кај обврзникот кој врши исплата на дивиденда. Даночните обврзници кои ќе вршат исплати на акумулираните добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 година за дивиденди и други распределби од добивката имаат обврска да пресметаат и платат данок на добивка.



**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Значајни сметководствени политики (продолжува)**

**Оданоочување (продолжува)**

Одложениот данок се признава на разликите помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочивата добивка и се евидентира со примена на методот на обврска. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви временски разлики а одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои доволно идна даночна добивка во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се мерат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночните стапки (и закони за даноци) коишто важат на датумот на билансот на состојба.

Со состојба на 31 декември 2015 и 2014 година, Штедилницата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

**Наеми**

Штедилницата зема недвижности под закуп по основ на оперативни наеми. Расходите по основ на наемнини се признаваат во билансот на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.

**Капитал и резерви**

Уделот на сопственикот се класифицира како капитал. Дополнителните трошоци доколку постојат, директно поврзани со запишувањето на уделите се признаваат како одбивка од капиталот, нетирано од било какви даночни ефекти. Запишаниот капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во Централниот регистар при основањето, односно при промена на вредноста на капиталот.

Во законските резерви Штедилницата издвојува најмалку 5% од нето добивката се додека нивото на законските резерви не достигне износ кој е еднаков на една десетина од запишаниот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ може да се употребува само за покривање на загубите.

**г) Употреба на оценки и проценки**

Најзначајните области за кои се потребни проценки и претпоставки се:

**Објективна вредност на финансиските инструменти**

Објективната вредност на финансиските инструменти за кои нема активен пазар, е одредена со примена на соодветни методи на вреднување. Штедилницата го применува сопственото професионално расудување во изборот на соодветните методи и претпоставки.

Во Република Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата, како и на другите финансиски средства и обврски, со оглед на тоа што не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може соодветно и веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Раководството ја проценува целосната изложеност на ризици и во случај кога оценките за објективната вредност на средствата не се реализираат, се признава резервација. Мислење на раководството е дека обелоденетите сметководствени вредности се валидни во однос на тековните услови на пазарот.



#### Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

##### Употреба на оценки и проценки (продолжува)

##### Исправка на вредноста на кредитите

Штедилницата најмалку еднаш месечно врши анализа на кредитните портфолија со цел да се процени дали постојат индикации за оштетување на кредитите. Во одредувањето дали загубата поради оштетување треба да се евидентира во билансот на успех, Штедилницата донесува оценка за тоа дали постојат некои видливи показатели кои укажуваат на намалување на идните парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да биде идентификувано на поединечниот кредит во тоа портфолио. Овој доказ може да вклучува видливи показатели кои укажуваат дека постојат негативни промени во способноста за плаќање на кредитот од страна на кредитокорисникот или неможноста за плаќање е резултат на неповолните економски состојби во земјата кои директно влијаат врз способноста на кредитокорисникот да ги подмири своите обврски во предвидениот рок.

Раководството користи проценки за стапки на очекувани загуби кои се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРМ со Одлука за управување со кредитниот ризик. Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и времето на идните парични текови се анализира на редовна основа со цел да се намалат разликите меѓу проценетата загуба и искуството од стварните загуби.

##### Корисен век на материјалните и нематеријалните средства

Раководството на Штедилницата го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира на годишно ниво или секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошки развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

##### Финансиска криза

Развојот на финансиските пазари може да влијае врз идните парични текови на Штедилницата во однос на она што би се очекувало при регуларен интерес на јавноста. Како резултат на тоа, идните парични текови се предмет на можни флукуации и дали таквите флукуации се значајни во однос на претходно очекуваните парични текови, останува неизвесно.

#### **д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки**

Во текот на 2015 и 2014 година Штедилницата нема направено промена на сметководствените политики и оценки, ниту пак има корекција на грешки.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

**f) Усогласеност со законската регулатива**

Штедилницата ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите финансиски извештаи во согласност со законската регулатива пропишана од страна на НБРМ.

Приложените финансиски извештаи се усогласени со регулативата пропишана од страна на НБРМ која е на сила на секој датум на билансот на состојба.

Раководството на Штедилницата е одговорно за спроведување на целосната усогласеност на работењето на Штедилницата со регулативата на Народна банка на Република Македонија.

Не постои неусогласеност со регулативата пропишана од Народна банка на Република Македонија во однос на солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност и ликвидноста на Штедилницата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

## 2 Управување со ризици

Активностите на Штедилницата ја изложуваат кон различни финансиски ризици, а тие активности опфаќаат анализа, евалуација, прифаќање и управување со одреден степен на ризик или комбинација на ризици. Преземањето ризик е основа на финансиското работење, а оперативните ризици се неизбежна последица на вршењето на деловните активности. Затоа, целта на Штедилницата е да постигне соодветна рамнотежа помеѓу ризикот и приносот како и да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти врз финансиските перформанси на Штедилницата.

Политиките за управување со ризиците на Штедилницата се така дизајнирани да можат да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да постават соодветни лимити и контроли, како и следење на ризиците. Штедилницата редовно ги ревидира своите политики за управување со ризици и системите за да ги одрази промените на пазарите, производите и најдобрите практики.

Организациската структура на раководењето со ризици на Штедилницата осигурува постоење на јасни линии на одговорност, ефикасна сегрегација на должности и превенција на судири на интереси на сите нивоа, вклучувајќи го Единствениот содружник, Управителот, нејзините клиенти и сите други субјекти.

Најважните видови на ризици се кредитниот ризик, ризикот на ликвидност, пазарниот ризик и оперативниот ризик.

### 2.1 Кредитен ризик

Штедилницата е изложена кон кредитен ризик, кој што претставува ризик од финансиска загуба која произлегува од неможноста должникот да ги исполни условите од договорот со Штедилницата или да не постапи според договореното. Кредитниот ризик е најважниот ризик за работењето на Штедилницата, затоа раководството внимателно ја раководи нејзината изложеност кон кредитниот ризик. Кредитните изложености главно произлегуваат од активностите за кредитирање што резултираат во кредити.

#### 2.1.1 Управување со кредитниот ризик

Иницијално, при одобрување на кредит или друга кредитна изложеност, кредитоспособноста на клиентите се оценува од страна на соодветните Кредитни тела во зависност од видот и износот на изложеноста врз база на дефинирани критериуми. Управувањето со кредитниот ризик на Штедилницата кое подразбира идентификување, мерење, следење и контрола се врши од страна на следниве тела: Единствен содружник, Управител, Кредитен одбор, Раководители на филијали, Координатор за наплата, Координатор за извештаи и Служба за внатрешна ревизија врз основа на извештаи и анализи изготвени од страна на релевантните организациони делови на Штедилницата. Информации и податоци во врска со кредитниот ризик се доставуваат на редовна основа до Раководството на Штедилницата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

Штедилницата има интерен систем на класификација на клиентите чија главна цел е одредување на нивната кредитна способност и оценка на прифатливото ниво на кредитен ризик при започнување на кредитирањето. Штедилницата имплементира различни практики за намалување на кредитниот ризик. Вообичаена пракса е прифаќање на соодветно обезбедување за дадените кредити. Поважните типови на обезбедување за кредити и други кредитни изложености се:

- *Жиранти и меници,*
- *Владетелски залог на предмети од злато и благородни метали,*
- *Залог девизи,*
- *Залог депозит.*

### 2.1.2 Политики за пресметка на загуба од оштетување/исправка на вредноста

Загубите поради оштетување претставуваат идентификувани загуби на кредитното портфолио на Штедилницата коишто настанале до датумот на изготвување на билансот на состојба и за кои постојат објективни докази за оштетување. Штедилницата ја врши пресметката на резервацијата за оштетување по извршената класификација на кредитната изложеност во соодветната категорија на ризик.

Класификацијата се врши врз основа на следните критериуми:

- *кредитната способност на клиентот;*
- *уредност во измирување на обврските од страна на клиентот и*
- *квалитетот на обезбедувањето.*

Поединечниот пристап ги опфаќа индивидуално значајните изложености кои се над праговите на материјалност кои ги одредува Штедилницата. Прагот на материјалност изнесува над 130,000 денари до 01.12.2015, над 140,000 денари од 01.12.2015. Резервите за оштетување на индивидуално оценетите ставки на поединечна основа се утврдуваат преку евалуација на генерирана загуба на датумот на изготвување на билансот на состојба, што претставува разлика меѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на проценетите идни парични текови. Ефективната каматна стапка се користи при дисконтирањето на идните парични текови.

Сите нефункционални кредити се опфатени со исправката на вредноста на поединечна основа.

Пресметаните загуби за оштетување на групна основа се обезбедуваат на портфолија на хомогени средства што индивидуално се под праговите на материјалност. Оштетувањето и резервацијата се пресметуваат преку користење на параметри кои се добиени за стапките на очекувана загуба на одредени портфолија кои се утврдуваат врз основа на методологија која ја утврдува НБРМ со Одлука за управување со кредитниот ризик.

Индивидуално значајните изложености за кои не е одредена исправка на поединечна основа, а кои можат да се групираат во хомогени портфолија според сродност на кредитен ризик, истите се вклучуваат во групниот пристап на пресметка на исправката.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

Пресметаната резервација за општетување се движи во следниве рамки:

- Од 0% до 5% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик А
- Над 5% до 20% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Б
- Над 20% до 45% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик В
- Над 45% до 70% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Г
- Над 70% до 100% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Д

Отпис на побарувања

Штедилницата врши отпис на побарувањата откако врз основа на правосилна судска одлука се исцрпени сите можности за наплата на побарувањето.

Штедилницата врши отпис на побарувањата и без постоење на правосилна судска одлука, во случаи:

- доколку недвосмислено е утврдена неможност и/или неспремност на лицето да ја плати обврската, а Штедилницата нема валидни инструменти за присилна наплата на побарувањето;
- доколку трошоците за покренување и водење постапка за присилна наплата се повисоки од износот на кредитната изложеност.

Штедилницата може да врши отпис на максималниот износ за отпис на мали износи на поединечно незначајни побарувања, кој се определува со Одлука на Единствен содружник. Штедилницата врши еднократно отпишување на долговите по основ потрошувачки кредити на кредитокорисници за кои има добиено акт од Министерот за финансии за стекнување на право на даночен кредит и врз основа на Акт за остварување на правото на еднократен отпис на долгот од Комисијата за постапување по барањата за еднократно отпишување на долговите на граѓаните согласно Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните.

Еднократен отпис се врши со бришење на долгот на должникот од евиденцијата на Штедилницата и евидентирање на побарување од Република Македонија по основ на даночен кредит кое може да изнесува најмногу до 10% од износот на отпишаниот долг.



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

А. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик (продолжува)

во илјади Денари	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доспевање		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
поединечно незначајни изложености (портфолио на мали кредити)	-	-	32,757	31,996	-	-	-	-	-	-	8	21	-	-	-	-	32,765	32,017
поединечно значајни изложености кои не се оштетени на поединечна основа (Исправка на вредноста и посебна резерва на групна основа)	-	-	10,762	21,779	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	10,763	21,781
	-	-	(684)	(1,067)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(684)	(1,067)
<b>Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа</b>	-	-	<b>42,835</b>	<b>52,708</b>	-	-	-	-	-	-	<b>9</b>	<b>23</b>	-	-	-	-	<b>42,844</b>	<b>52,731</b>
<b>II. Сметководствена вредност на изложености за кои не е издвоена исправка на вредноста/посебна резерва</b>																		
<b>достасани побарувања Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста до 30 дена</b>	-	-	6	21	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	21
Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста	-	-	6	21	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	21

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

А. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик (продолжува)

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доспевање		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно		
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	
<i>во илјади Денари</i>																			
<b>недостасани побарувања реструктурирани побарувања</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати побарувања	-	-	6,208	7,486	-	-	-	3,166	21,595	31,529	-	2	-	2	-	-	27,803	42,185	
Сметководствена вредност на недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	6,208	7,486	-	-	-	3,166	21,595	31,529	-	2	-	2	-	-	27,803	42,185	
<b>Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва</b>	<b>9,006</b>	<b>9,008</b>	<b>208,034</b>	<b>196,096</b>	-	-	-	<b>3,166</b>	<b>21,595</b>	<b>31,529</b>	<b>169</b>	<b>234</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	-	-	<b>238,830</b>	<b>240,035</b>	
<b>(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)</b>	<b>(450)</b>	<b>(450)</b>	<b>(19,633)</b>	<b>(19,794)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>(106)</b>	<b>(121)</b>	<b>(1)</b>	-	-	-	<b>(20,190)</b>	<b>(20,365)</b>	
<b>Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва</b>	<b>8,556</b>	<b>8,558</b>	<b>188,401</b>	<b>176,302</b>	-	-	-	<b>3,166</b>	<b>21,595</b>	<b>31,529</b>	<b>63</b>	<b>113</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	-	-	<b>218,640</b>	<b>219,670</b>	



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

Проценката на објективната вредност на обезбедувањето и други зголемувања на обезбедувањата за финансиските средства се прикажани во следната табела:

**Б. Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик**

во илјади Денари	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доспевање		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно 2014	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014		
Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на поединечна основа																
Првокласни инструменти за обезбедување:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во Штедилницата)	-	-	8,381	9,074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,381	9,074
Државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за вршење дејност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на подвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати видови на обезбедување	-	-	17,386	16,855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,386	16,855
<b>Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност која што се оценува за оштетување на поединечна основа</b>	-	-	<b>25,767</b>	<b>25,929</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>25,767</b>	<b>25,929</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

**Б. Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик (продолжува)**

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доспевање		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на групна основа																
Првокласни инструменти за обезбедување парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во Штедилницата)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот																
Имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Имот за вршење дејност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на подвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати видови на обезбедување	-	-	3,309	4,427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,309	4,427
<b>Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност која што се оценува за оштетување на групна основа</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,309</b>	<b>4,427</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,309</b>	<b>4,427</b>





Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

*В. Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности (продолжува)*

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доспевање		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
<i>во илјади Денари</i>																		
Дејности на екстериторијални организации и тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Физички лица	-	-	166,196	155,778	-	-	-	-	-	-	-	58	102	23	-	-	-	166,277
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>8,556</b>	<b>8,558</b>	<b>188,401</b>	<b>176,302</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,166</b>	<b>21,595</b>	<b>31,529</b>	<b>63</b>	<b>113</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>218,640</b>	<b>219,670</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

Г. Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

Следната табела дава преглед на изложеноста на Штедилницата на кредитен ризик според евидентираниите износи, категоризирани по географски региони со состојба на 31 декември 2015 и 2014 година:

во илјади Денари	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до доспевање		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно		
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	
<b>Географска локација</b>																			
Република Македонија	8,556	8,558	188,401	176,302	-	-	-	3,166	21,595	31,529	63	113	25	2	-	-	218,640	219,670	
Земји-членки на Европската унија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Европа (останато)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останато (наведете ја поединечно изложеноста која претставува повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Вкупно</b>	<b>8,556</b>	<b>8,558</b>	<b>188,401</b>	<b>176,302</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,166</b>	<b>21,595</b>	<b>31,529</b>	<b>63</b>	<b>113</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>218,640</b>	<b>219,670</b>	

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

## 2.2 Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик од неможност Штедилницата да обезбеди доволно парични средства за измирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, односно ризик дека потребните ликвидни средства ќе се обезбедат со многу повисоки трошоци.

### 2.2.1 Процес на управување со ризикот на ликвидност

Штедилницата управува со ризикот на ликвидност преку обезбедување на доволна количина на ликвидни средства, првенствено на пари и парични еквиваленти со цел да се овозможи редовно работење на Штедилницата.

Штедилницата е изложена на побарувања на дневна основа за повлекување на средства од страна на комитентите, кои влијаат на расположливите парични средства од депозитите и кредитите. Штедилницата нема потреба да одржува ниво на парични средства како би излегла во пресрет на сите потенцијални барања, проценувајќи дека минималното ниво на реинвестирање на доспеаните средства може да биде предвидено со голема сигурност.

Раководството на Штедилницата ги ревидира состојбите на своите тековни сметки и депозитите на дневна основа. Раководството врз база на своето искуство ги одредува критичните денови кои влијаат на ликвидноста на Штедилницата, односно значајните датуми кои влијаат на одливот на средства. Врз основа на идентификација на расположливите средства и определените, дневни потреби на пари, се донесува одлука за соодветната употреба на средствата.

Усогласеноста на средствата и обврските е од фундаментално значење за раководството на Штедилницата.

Штедилница управува со ризикот на ликвидност преку постојано набљудување на доспеаноста на средствата и обврските.

Анализата според достасаноста на финансиските средства и обврски, вклучително билансна и вонбилансна на 31 декември 2015 и 2014 година е изработена според преостанатите договорни достасувања, односно преостанатиот период од датумот на известување до договорниот датум на достасување. Прикажаните износи се на бруто основа, односно не се вклучени износите на акумулираната амортизација, исправката на вредност и издвоената посебна резерва.

Во табелите не е презентирана задолжителната резерва на Штедилницата која се чува на сметката во НБРМ во износ од 3,287 илјади Денари (2014: 3,134 илјади Денари) од причина што истата не е на располагање за користење од страна на Штедилницата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Ризик на ликвидност (продолжува)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)  
во илјади Денари

31 декември 2015	Помалку од 1 мес.	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 мес.	Од 1 до 2 години	Од 2 до 5 години	Над 5 години	Вкупно
<b>Финансиски средства</b>							
Парични средства и парични еквиваленти	18,308	-	-	-	-	-	18,308
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	6	-	9,000	-	-	-	9,006
Кредити на и побарувања од други комитенти	8,246	11,171	60,142	51,993	72,697	3,871	208,120
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	65	-	-	-	-	-	65
Останати побарувања	244	-	-	-	-	-	244
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно финансиски средства</b>	<b>26,869</b>	<b>11,171</b>	<b>69,142</b>	<b>51,993</b>	<b>72,697</b>	<b>3,871</b>	<b>235,743</b>
<b>Финансиски обврски</b>							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	11,260	16,465	55,267	35,687	17,316	-	135,995
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	310	406	1,412	1,849	3,908	6,170	14,055
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	1,111	-	25	-	-	-	1,136
<b>Вкупно финансиски обврски</b>	<b>12,681</b>	<b>16,871</b>	<b>56,704</b>	<b>37,536</b>	<b>21,224</b>	<b>6,170</b>	<b>151,186</b>
<b>Вонбилансни ставки</b>							
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	-	-	-	-	-	-	-
<b>Рочна неусогласеност</b>	<b>14,188</b>	<b>(5,700)</b>	<b>12,438</b>	<b>14,457</b>	<b>51,473</b>	<b>(2,299)</b>	<b>84,557</b>



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Ризик на ликвидност (продолжува)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)  
(продолжува)

во илјади Денари

31 декември 2014	Помалку од 1 мес.	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 мес.	Од 1 до 2 години	Од 2 до 5 години	Над 5 години	Вкупно
<b>Финансиски средства</b>							
Парични средства и парични еквиваленти	28,395	-	-	-	-	-	28,395
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	8	-	9,000	-	-	-	9,008
Кредити на и побарувања од други комитенти	8,246	12,035	63,470	47,352	62,865	2,184	196,152
Вложувања во хартии од вредност	-	-	3,230	-	-	-	3,230
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	259	-	-	-	-	-	259
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно финансиски средства</b>	<b>36,908</b>	<b>12,035</b>	<b>75,700</b>	<b>47,352</b>	<b>62,865</b>	<b>2,184</b>	<b>237,044</b>
<b>Финансиски обврски</b>							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	9,324	16,282	70,166	24,132	5,658	-	125,562
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	270	255	768	853	994	-	3,140
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	51	-	-	-	-	-	51
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	1,574	-	23	-	-	-	1,597
<b>Вкупно финансиски обврски</b>	<b>11,219</b>	<b>16,537</b>	<b>70,957</b>	<b>24,985</b>	<b>6,652</b>	<b>-</b>	<b>130,350</b>
<b>Вонбилансни ставки</b>							
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	-	-	-	-	-	-	-
<b>Рочна неусогласеност</b>	<b>25,585</b>	<b>(4,502)</b>	<b>4,743</b>	<b>22,367</b>	<b>56,213</b>	<b>2,184</b>	<b>106,590</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

### **2.3 Пазарен ризик**

Пазарниот ризик претставува ризик дека објективната вредност или идните готовински текови на некој финансиски инструмент ќе флукутираат поради промени во пазарните цени. Пазарните ризици произлегуваат од каматни промени на пазарните стапки (како што се каматните стапки и кредитни маргини).

#### *Каматен ризик*

Штедилницата е изложена на ризици во однос на ефектите од движењата на нивото на каматните стапки на пазарот, врз финансиските позиции и готовинските текови. Каматните маргини можат да се зголемат како резултат на таквите промени, но исто така можат и да се намалат или да предизвикаат загуба во случај на појава на непланирани движења.

Активностите за управување со средствата и обврските се спроведуваат од аспект на реагирање на сензитивноста на Штедилницата на промените на каматните стапки.

Штедилницата секогаш внимава да не се намали каматната маргина. Во секој случај, крајниот ефект ќе зависи од различни фактори, вклучувајќи ја стабилноста на економијата, опкружувањето и стапката на инфлација.

#### *Валутен ризик*

Штедилницата е изложена на ризик во однос на ефектите од движењата на ниво на девизни курсеви кои се одразуваат врз финансиската позиција и готовинскиот тек.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)

### 2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

	Добивка/(Загуба) во илјади Денари	Сопствени средства во илјади Денари	Актива пондерирана според ризици во илјади Денари	Стапка на адекватност на капиталот во %
<i>во илјади Денари</i>				
2015				
Износ пред анализи на чувствителност/ стрес тестови (31.12.2015)	779	91,482	390,428	23%
<b>Ефекти од примена на сценарија</b>				
Ризик од промена на девизен курс (депрецијација на денарот за 30% изразена преку индиректен кредитен ризик)	8,100	98,803	338,758	29%
Сценарио 1 ( зголемување на кредитите на В, Г и Д за 70%)	(2,585)	88,897	408,790	22%
Сценарио 2 ( зголемување на кредитите на В, Г и Д за 100%)	(7,164)	84,318	399,631	21%
Сценарио 3 ( зголемување на кредитите на В, Г и Д за 150%)	(14,797)	76,685	384,367	20%
Ризик од промена на каматни стапки				
Сценарио 1 (промена за 2%)	(101)	91,381	390,428	23%
Сценарио 2 (промена за 5%)	(262)	91,220	390,428	23%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (не е применливо)	-	-	-	-
Комбинирани сценарија, ако има (не е применливо)	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)

А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжува)

	Добивка/Загуба во илјади Денари	Сопствени средства во илјади Денари	Актива пондерирана според ризици во илјади Денари	Стапка на адекватност на капиталот во %
2014				
Износ пред анализи на чувствителност/ стрес тестови (31.12.2014)	536	90,946	212,778	43%
<b>Ефекти од примена на сценарија</b>				
Ризик од промена на девизен курс (депрецијација на денарот за 30% изразена преку индиректен кредитен ризик)	9,001	99,947	271,319	37%
Сценарио 1 ( зголемување на кредитите на В, Г и Д за 70%)	(1,801)	89,145	260,517	34%
Сценарио 2 ( зголемување на кредитите на В, Г и Д за 100%)	(6,430)	84,516	255,888	33%
Сценарио 3 ( зголемување на кредитите на В, Г и Д за 150%)	(14,145)	76,801	248,172	31%
Ризик од промена на каматни стапки				
Сценарио 1 (промена за 2%)	(1,120)	89,826	212,778	42%
Сценарио 2 (промена за 5%)	(2,810)	88,136	212,778	41%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (не е применливо)	-	-	-	-
Комбинирани сценарија, ако има (не е применливо)	-	-	-	-



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)

### 2.3.2. Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)

А. Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки

Извештај за промената на економската вредност на портфолиото на банкарски активности на 31 декември 2015 година

	Позиција	Валута	во илјади Денари Износ
1.1	Нето пондерирана позиција за валута МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	192
1.2	Нето пондерирана позиција за валута МКДклЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКДклЕУР	(79)
<b>2</b>	<b>Вкупна пондерирана вредност- промена на економската вредност на портфолиото на банкарски активности</b>		<b>113</b>
3	Сопствени средства		91,482
<b>4</b>	<b>Вкупна пондерирана вредност/ сопствени средства (2/3*100)</b>		<b>0.12%</b>

Извештај за промената на економската вредност на портфолиото на банкарски активности на 31 декември 2014 година

	Позиција	Валута	во илјади Денари Износ
1.1	Нето пондерирана позиција за валута МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	1,271
1.2	Нето пондерирана позиција за валута МКДклЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКДклЕУР	(138)
<b>2</b>	<b>Вкупна пондерирана вредност- промена на економската вредност на портфолиото на банкарски активности</b>		<b>1,133</b>
3	Сопствени средства		90,946
<b>4</b>	<b>Вкупна пондерирана вредност/ сопствени средства (2/3*100)</b>		<b>1,25%</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)  
Пазарен ризик (продолжува)  
Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжува)  
Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки

Табелата подолу ги анализира средствата и обврските на Штедилницата, групирани според очекуваната промена на каматните стапки на ден 31 декември 2015 и 2014 година (во илјади Денари).

во илјади Денари	до 1 месец	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 мес.	Од 1 до 2 години	Од 2 до 5 години	Над 5 години	Вкупно каматносни средства/ обврски
<b>31 декември 2015</b>							
<b>Финансиски средства</b>							
Парични средства и парични еквиваленти	21,447	-	-	-	-	-	21,447
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	8,550	-	-	-	8,550
Кредити на и побарувања од комитенти	6,301	10,433	162,883	2,645	3,916	165	186,343
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Останата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно каматочувствителни финансиски средства</b>	<b>27,748</b>	<b>10,433</b>	<b>171,433</b>	<b>2,645</b>	<b>3,916</b>	<b>165</b>	<b>216,340</b>
<b>Финансиски обврски</b>							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	10,395	16,465	55,267	35,687	17,316	-	135,130
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	302	406	1,412	1,849	3,908	6,170	14,047
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно каматочувствителни финансиски обврски</b>	<b>10,697</b>	<b>16,871</b>	<b>56,679</b>	<b>37,536</b>	<b>21,224</b>	<b>6,170</b>	<b>149,177</b>
<b>Нето-билансна позиција</b>	<b>17,051</b>	<b>(6,438)</b>	<b>114,754</b>	<b>(34,891)</b>	<b>(17,308)</b>	<b>(6,005)</b>	<b>67,163</b>
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
<b>Нето-вонбилансна позиција</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вкупна нето позиција</b>	<b>17,051</b>	<b>(6,438)</b>	<b>114,754</b>	<b>(34,891)</b>	<b>(17,308)</b>	<b>(6,005)</b>	<b>67,163</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)

Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжува)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжува)

во илјади Денари	до 1 месец	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 мес.	Од 1 до 2 години	Од 2 до 5 години	Над 5 години	Вкупно каматоносни средства/ обврски
<b>31 декември 2014</b>							
<b>Финансиски средства</b>							
Парични средства и парични еквиваленти	31,314	-	-	-	-	-	31,314
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	8,550	-	-	-	8,550
Кредити на и побарувања од комитенти	6,454	11,234	148,831	2,983	4,466	93	174,061
Вложувања во хартии од вредност	-	-	3,166	-	-	-	3,166
Останата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно каматочувствителни финансиски средства</b>	<b>37,768</b>	<b>11,234</b>	<b>160,547</b>	<b>2,983</b>	<b>4,466</b>	<b>93</b>	<b>217,091</b>
<b>Финансиски обврски</b>							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	8,416	16,282	70,166	24,132	5,658	-	124,654
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	266	255	768	853	994	-	3,136
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно каматочувствителни финансиски обврски</b>	<b>8,682</b>	<b>16,537</b>	<b>70,934</b>	<b>24,985</b>	<b>6,652</b>	<b>-</b>	<b>127,790</b>
<b>Нето-билансна позиција</b>	<b>29,086</b>	<b>(5,303)</b>	<b>89,613</b>	<b>(22,002)</b>	<b>(2,186)</b>	<b>93</b>	<b>89,301</b>
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
<b>Нето-вонбилансна позиција</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вкупна нето позиција</b>	<b>29,086</b>	<b>(5,303)</b>	<b>(89,613)</b>	<b>(22,002)</b>	<b>(2,186)</b>	<b>93</b>	<b>89,301</b>



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)  
Пазарен ризик (продолжува)

### 2.3.3 Валутен ризик

Табелите подолу ја претставуваат отворената девизна позиција на монетарните средства и обврски на Штедилницата по одделни валути на 31 декември 2015 и 2014 година.

	во илјади Денари	МКД	ЕУР	УСД	Други валути	Вкупно
<b>31 декември 2015</b>						
<b>Монетарни средства</b>						
Парични средства и парични еквиваленти	21,595	-	-	-	-	21,595
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања од банки	8,556	-	-	-	-	8,556
Кредити и побарувања од други комитенти	188,401	-	-	-	-	188,401
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	65	-	-	-	-	65
Останати побарувања	222	-	-	-	-	222
Заложени средства	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно монетарни средства</b>	<b>218,839</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>218,839</b>
<b>Монетарни обврски</b>						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	135,995	-	-	-	-	135,995
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	13,993	-	-	-	-	13,993
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	1,136	-	-	-	-	1,136
<b>Вкупно монетарни обврски</b>	<b>151,124</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>151,124</b>
<b>Нето- позиција</b>	<b>67,715</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67,715</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)  
Валтуен ризик (продолжува)

	во илјади Денари	МКД	ЕУР	УСД	Други валути	Вкупно
<b>31 декември 2014</b>						
<b>Монетарни средства</b>						
Парични средства и парични еквиваленти		31,529	-	-	-	31,529
Средства за тргување		-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		-	-	-	-	-
Кредити и побарувања од банки		8,558	-	-	-	8,558
Кредити и побарувања од други комитенти		176,302	-	-	-	176,302
Вложувања во хартии од вредност		3,166	-	-	-	3,166
Вложувања во придружени друштва		-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)		-	-	-	-	-
Останати побарувања		163	-	-	-	163
Заложени средства		-	-	-	-	-
Одложени даночни средства		-	-	-	-	-
<b>Вкупно монетарни средства</b>		<b>219,718</b>	-	-	-	<b>219,718</b>
<b>Монетарни обврски</b>						
Обврски за тргување		-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		-	-	-	-	-
Депозити на банки		-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти		125,562	-	-	-	125,562
Издадени должнички хартии од вредност		-	-	-	-	-
Обврски по кредити		3,140	-	-	-	3,140
Субординирани обврски		-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)		51	-	-	-	51
Одложени даночни обврски		-	-	-	-	-
Останати обврски		1,597	-	-	-	1,597
<b>Вкупно монетарни обврски</b>		<b>130,350</b>	-	-	-	<b>130,350</b>
<b>Нето- позиција</b>		<b>89,368</b>	-	-	-	<b>89,368</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Управување со ризици (продолжува)

## **2.4 Оперативен ризик**

Оперативниот ризик се дефинира како ризик од загуба што произлегува од несоодветни или неуспешни внатрешни процеси и системи, човечки фактор или надворешни настани. Штедилницата има воспоставено рамка за управување со оперативен ризик која се базира на Политика за управување со овој ризик. Таа овозможува во рамки на различните процеси во Штедилницата да се идентификуваат ризиците кои произлегуваат од овие процеси, нивно мерење и превземање на корективни акции со цел да се избегне потенцијалниот негативен ефект врз финансискиот резултат и капиталната позиција на Штедилницата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

### **3 Адекватност на капиталот** Управување со капиталот

Целите на Штедилницата при управување со капиталот, што е поширок концепт од уплатена главнина кој се прикажува во билансот на состојба, се:

- обезбедување капитална усогласеност на Штедилницата со барањата на НБРМ;
- одржување на способноста на Штедилницата да продолжи да функционира како успешна компанија и да продолжи да обезбедува позитивни финансиски резултати
- одржување соодветно ниво на капитал кое ќе овозможи успешно натамошно работење.

Адекватноста на капиталот и употребата на сопствените средства на Штедилницата редовно се следат од Раководството на Штедилницата, при што се применуваат техники базирани на инструкциите дадени од регулаторот, за супервизорски цели. Потребните информации се доставуваат до НБРМ на квартална основа.

Сопствените средства на Штедилницата се состојат од Основен капитал (Тип 1), кој што ја вклучува основна главнина, задржана добивка и резерви создадени од задржаната добивка. На 31 декември 2015 година Штедилницата има ревалоризациски резерви во дополнителен капитал (Тип 2).

Ризично пондерираните средства се класифицирани според природата на секое средство и договорна страна и се мерат со употреба на соодветни пондери на ризичност. Овие пондери го одразуваат кредитниот ризик и го земаат во предвид секое квалификувано обезбедување или гаранции.

#### **Стапка на адекватност на капиталот**

Извештајот за стапката на адекватност на капиталот (Образец АК) е подготвен во согласност со Упатство за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот и Одлуката за условите и начинот на работа на Штедилниците.

Во текот на 2015 година беше донесена Одлука за измена и дополнување на Одлуката за условите и начинот на работа на Штедилниците со која беше утврдено дека Штедилницата е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот којашто не може да биде пониска од 20%. Исто така при утврдување на адекватноста на капиталот, капиталот потребен за покривање на ризиците утврден согласно со регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување адекватност на капиталот, се множи со 2,5. Дополнително, во истата Одлука беше наведено дека управувањето со валутниот ризик треба да ги опфати сите активности и трансакции на штедилницата изразени во денари со девизна клаузула, а со измени во Упатството за изменување и дополнување на Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот се утврди дека под денарски активни, односно денарски пасивни позиции со девизна клаузула се подразбираат позициите чијашто вредност е во директна зависност од односот помеѓу домашната и странска валута, без разлика дали курсирањето се врши редовно, периодично, опциски или слично, со што Штедилницата беше должна да издвојува дел од капиталот за покривање на валутниот ризик. Како резултат на тоа и на издвојување на капитал потребен за покривање на кредитниот ризик поради растот на активата пондерирана според кредитен ризик, дојде до намалување на адекватноста на капиталот од 42% на 31 декември 2014, на 23% на 31 декември 2015 година.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Адекватност на капиталот (продолжува)

Ред. Бр.	Опис	31 декември 2015	31 декември 2014
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Актива пондерирана според кредитниот ризик</b>		
1	Актива пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	203,264	167,488
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	16,261	13,399
<b>II</b>	<b>АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК</b>		
3	Агрегатна девизна позиција	140,680	-
4	Нето-позиција во злато	-	-
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	11,254	-
6	Актива пондерирана според валутниот ризик	140,680	-
<b>III</b>	<b>АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК</b>		
7	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	3,719	3,623
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизираниот пристап	-	-
9	Актива пондерирана според оперативниот ризик	46,484	45,290
<b>IV</b>	<b>АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ</b>		
10	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	-	-
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)	-	-
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)	-	-
11.1.1	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.2	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.3	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
11.1.4	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
11.2	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака	-	-
11.3	Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна	-	-
11.4	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-	-
11.5	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции	-	-
12	Капитал потребен за покривање на другите ризици (10+11)	-	-
13	Актива пондерирана според други ризици	-	-
<b>V</b>	<b>АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ</b>	<b>390,428</b>	<b>212,778</b>
14	Капитал потребен за покривање на ризиците	78,086	17,022
<b>VI</b>	<b>СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА</b>	<b>91,482</b>	<b>90,946</b>
<b>VII</b>	<b>АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/IV)</b>	<b>23%</b>	<b>43%</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Адекватност на капиталот (продолжува)

Извештај за сопствените средства

Ред. Бр.	ОПИС	31 декември 2015	31 декември 2014
	<b>Основен капитал</b>		
	<b>Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни акции и премија од продажба на овие акции</b>	<b>75,607</b>	<b>75,607</b>
1	Номинална вредност	75,607	75,607
1.1.1	Номинална вредност на обични акции	75,607	75,607
1.1.2	Номинална вредност на некумулативни приоритетни акции	-	-
1	Премија	-	-
1.2.1	Премија од обични акции	-	-
1.2.2	Премија од некумулативни приоритетни акции	-	-
	<b>2 Резерви и задржана добивка или загуба</b>	<b>15,763</b>	<b>15,227</b>
2.1	Резервен фонд	15,227	15,227
2.2	Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите	536	-
2.3	Акумулирана загуба од претходни години	-	-
2.4	Тековна добивка	-	-
	<b>3 Позиции како резултат на консолидација</b>	-	-
3.1	Малцинско учество	-	-
3.2	Резерви од курсни разлики	-	-
3.3	Останати разлики	-	-
	<b>4 Одбитни ставки</b>	-	-
4.1	Загуба на крајот на годината или тековна загуба	-	-
4.2	Откупени сопствени акции	-	-
4.3	Нематеријални средства	-	-
4.4	Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-	-
4.5	Износ на неиздвоена исправка на вредноста и посебната резерва како резултат на сметководствено доцнење	-	-
4.6	Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположливи за продажба	-	-
4.7	Други одбитни ставки	-	-
<b>I</b>	<b>ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>91,370</b>	<b>90,834</b>
	<b>Дополнителен капитал</b>		
	<b>Уплатени и запишани кумулативни приоритетни акции и премијата врз основа на овие акции</b>	-	-
5.1	Номинална вредност	-	-
5.2	Премија	-	-
	<b>6 Ревалоризациски резерви</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
	<b>7 Хибридни инструменти</b>	-	-
	<b>8 Субординирани инструменти</b>	-	-
	<b>Износ на кумулативни приоритетни акции и субординирани инструменти коишто можат да бидат дел од дополнителниот капитал</b>	-	-
<b>9</b>	<b>ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
	<i>Одбитни ставки од основниот капитал и дополнителниот капитал</i>	-	-
	Вложувања во капиталот на други банки или финансиски институции коишто изнесуваат над 10% од капиталот на тие институции	-	-
10	Вложувања во субординирани и хибридни инструменти и други инструменти на институциите од реден бр. 10	-	-
11	Збирен износ на вложувања во капиталот, субординирани и хибридни инструменти и други инструменти којшто надминува 10% од (И+ИИ)	-	-
12	Вложувања во капиталот на друштвата за осигурување и реосигурување коишто надминуваат 10% од капиталот на тие друштва	-	-
13	Вложувања во финансиски инструменти издадени од друштвата за осигурување и реосигурување во кои Штедилницата поседува над 10% од нивниот капитал	-	-
14	Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-	-
15	Позиции како резултат на консолидација (негативни износи)	-	-
<b>III</b>	<b>ОДБИТНИ СТАВКИ</b>	-	-
<b>IV</b>	<b>Основен капитал по одбитните ставки</b>	<b>91,370</b>	<b>90,834</b>
<b>V</b>	<b>Дополнителен капитал по одбитните ставки</b>	<b>112</b>	<b>112</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

*Извештај за сопствените средства (продолжува)*  
**Сопствени средства**

<b>VI</b>	<b>Основен капитал</b>	<b>91,370</b>	<b>90,834</b>
<b>VII</b>	<b>Дополнителен капитал</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
<b>VIII</b>	<b>СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА</b>	<b>91,482</b>	<b>90,946</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

#### 4 Известување според сегментите

Известувањето според сегментите се врши по деловни активности според оперативните сегменти на Штедилницата.

Оперативен сегмент е компонента од активностите на Штедилницата за која што се исполнети следниве услови:

- извршува активности како резултат на кои се остваруваат приходи и настануваат трошоци;
- се разгледуваат од страна на Единствениот содружник, со цел оценување на остварувањата и носење на одлуки за идните деловни активности на сегментот; и
- достапни се финансиски информации за сегментот.

Штедилницата одделно ги обелоденува информациите за секој значаен оперативен сегмент. Еден сегмент се смета за значаен доколку:

- приходите на сегментот учествуваат со повеќе од 10% во вкупните приходи и расходи на Штедилницата;
- износот на добивката или загубата претставува 10% или повеќе од вкупната добивка на сите оперативни сегменти кои што прикажале добивка или од вкупната загуба на сите оперативни сегменти кои што прикажале загуба;
- вкупните средства на сегментот учествуваат со 10% или повеќе во вкупните средства на Штедилницата;
- раководството оцени дека се значајни за следење за потребите на управување со Штедилницата.

На 31 декември 2015 и 2014 година оперативни сегменти на Штедилницата се:

- работа со население-дадени кредити и примени депозити
- работа со финансиски друштва
- држава
- останати значајни оперативни сегменти.

Штедилницата обелоденува информации за концентрацијата на деловните активности кон одделни значајни клиенти. Значаен клиент е физичко или правно лице, како и лицата поврзани со него, доколку Штедилницата остварува 10% или повеќе од своите вкупни деловни приходи или деловни расходи. На 31 декември 2015 и 2014 година не постојат значајни клиенти.

Штедилницата нема секундарни географски сегменти и ги извршува своите деловни активности во Република Македонија.











Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

## **5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски**

### **а) Парични средства и парични еквиваленти**

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е еднаква на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, сметки во банки и депозити со краток рок на доспевање.

### **б) Кредити на и побарувања од банки**

Кредитите и побарувањата од банки се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирања поради општетувања. Процентата објективна вредност на кредитите и побарувањата од банки, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Процентите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на ефективна каматна стапка. Нивната објективна вредност соодветствува на сметководствена вредност.

### **в) Кредити на и побарувања од други комитенти**

Кредитите и побарувањата од други комитенти се мерат според амортизираната набавна вредност намалени за нивната исправка на вредност. Кредитите и побарувања од други комитенти во кредитното портфолио на Штедилницата во најголем дел се со прилагодлива (променлива) каматна стапка и мал дел со фиксна каматна стапка. Процентата објективна вредност на кредитите и побарувањата од други клиенти, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Процентите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на ефективна каматна стапка. Нивната објективна вредност соодветствува на сметководствена вредност.

### **г) Вложување во хартии од вредност**

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат каматносни средства кои се чуваат до доспевање. Објективната вредност на овие финансиски средства соодветствува со нивната сметководствена вредност, со оглед на тоа што е утврдена врз основа на дисконтираните парични текови.

### **д) Останати побарувања**

Со оглед на краткиот рок на достасување, објективната вредност на останатите побарувања е еднаква на нивната сметководствена вредност.

### **е) Депозити на банките**

Поради незначителниот ризик од промена на вредност, објективната вредност на депозитите по видување и орочените депозити е еднаква со нивната сметководствена вредност.

### **ж) Депозити на други комитенти**

Објективната вредност на депозитите по видување како и на орочените депозити со варијабилна каматна стапка е еднаква со нивната сметководствена вредност.

### **з) Обврски по кредити**

Објективната вредност на обврските по кредити со прилагодливи каматни стапки не се разликува од сметководствената вредност поради прилагодување на каматните стапки за конкретни финансиски обврски со пазарните каматни стапки за слични инструменти. Објективната вредност на кредитните линии коишто се регулирани со посебни услови и за кои на пазарот нема други финансиски инструменти со исти или слични карактеристики, апроксимативно ја претставува нивната сметководствена вредност.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Објективна вредност на финансиските средства и обврски (продолжува)

з) Останати обврски

Со оглед на краткиот рок на достасување, објективната вредност на останатите обврски е еднаква на нивната сметководствена вредност.

**А.Објективна вредност на финансиските средства и обврски**

<i>во илјади Денари</i>	Сметководствена вредност	2015 Објективна вредност	Сметководствена вредност	2014 Објективна вредност
<b>Финансиски средства</b>				
Парични средства и парични еквиваленти	21,595	21,595	31,529	31,529
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	8,556	8,556	8,558	8,558
Кредити на и побарувања од други комитенти	188,401	188,401	176,302	176,302
Вложувања во хартии од вредност	-	-	3,166	3,166
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	65	65	-	-
Останати побарувања	222	222	163	163
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
<b>Финансиски обврски</b>				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	135,995	135,995	125,562	125,562
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	13,993	13,993	3,140	3,140
Субординирани обврски	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	51	51
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	1,136	1,136	1,597	1,597

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Објективна вредност на финансиските средства и обврски (продолжува)

Б.Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Б1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

	во илјади Денари	Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
<b>2015</b>						
<b>Финансиски средства мерени по објективна вредност</b>						
Средства за тргување	19		-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20		-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21		-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	23.1		-	-	-	-
<b>Вкупно</b>			-	-	-	-
<b>Финансиски обврски мерени по објективна вредност</b>						
Обврски за тргување	32		-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33		-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21		-	-	-	-
<b>Вкупно</b>			-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

*Објективна вредност на финансиските средства и обврски (продолжува)*

*Б.Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)*

*Б1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)*

во илјади Денари	Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
<b>2014</b>					
<b>Финансиски средства мерени по објективна вредност</b>					
Средства за тргување	19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	23.1	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>		-	-	-	-
<b>Финансиски обврски мерени по објективна вредност</b>					
Обврски за тргување	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>		-	-	-	-



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Објективна вредност на финансиските средства и обврски (продолжува)

Б.Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)

Б2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективната вредност

во илјади Денари	2015		2014	
	Трансфери од Ниво 1 во Ниво 2	Трансфери од Ниво 2 во Ниво 1	Трансфери од Ниво1 во Ниво 2	Трансфери од Ниво 2 во Ниво 1
<b>Финансиски средства мерени по објективна вредност</b>				
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Деривативни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Финансиски обврски мерени по објективна вредност</b>				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Деривативни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Објективна вредност на финансиските средства и обврски (продолжува)

Б.Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)

Б3.Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во Ниво 3

во илјади Денари	Сре. за тргување	Финан. сред. по обј. вред. преку билансот на успех, опред. како такви при почет. приз.	Вложување во харт. од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финан. обврски по обј. вред. преку билансот на успех, опред. како такви при почет. приз.	Вкупно обврски
<b>Состојба на 1 јануари 2015</b>							
Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани финансиски инструменти во/(од) Ниво 3	-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани во Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкуно добивки/(загуби) призн. во Билансот на успех за финан. средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2015</b>	-	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Објективна вредност на финансиските средства и обврски (продолжува)

Б.Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)

Б3.Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во Ниво 3 (продолжува)

во илјади Денари	Сре. за тргување	Финан. сред. по обј. вред. преку билансот на успех, опред. како такви при почет. приз.	Вложување во харт. од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финан. обврски по обј. вред. преку билансот на успех, опред. како такви при почет. приз.	Вкупно обврски
<b>Состојба на 1 јануари 2014</b>							
Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани финансиски инструменти во/(од) Ниво 3	-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани во Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2014</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно добивки/(загуби) призн. во Билансот на успех за финан. средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2014</b>	-	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 6 Нето-приходи/(расходи) од камата

### А. Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти

	2015	2014
<b>Приходи од камата</b>		
Парични средства и парични еквиваленти	338	626
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	194	348
Кредити на и побарувања од комитенти	24,755	23,647
Вложувања во хартии од вредност	64	419
Останати побарувања	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(33)	(76)
Наплатени претходно отпишани камати	1,134	1,218
<b>Вкупно приходи од камата</b>	<b>26,452</b>	<b>26,182</b>
<b>Расходи за камата</b>		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	-	-
Депозити на други комитенти	4,654	4,776
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	17	19
Субординирани обврски	-	-
Останати обврски	-	-
<b>Вкупно расходи за камата</b>	<b>4,671</b>	<b>4,795</b>
<b>Нето- приходи(расходи) од камата</b>	<b>21,781</b>	<b>21,387</b>

### Б. Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот

	2015	2014
<b>Приходи од камата</b>		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	64	419
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	532	974
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	24,755	23,647
Нерезиденти	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(33)	(76)
Наплатени претходно отпишани камати	1,134	1,218
<b>Вкупно приходи од камата</b>	<b>26,452</b>	<b>26,182</b>
<b>Расходи за камата</b>		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	17	19
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	4,654	4,776
Нерезиденти	-	-
<b>Вкупно расходи за камата</b>	<b>4,671</b>	<b>4,795</b>
<b>Нето- приходи(расходи) од камата</b>	<b>21,781</b>	<b>21,387</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 7 Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести

А. Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности

	2015	2014
<b>Приходи од провизии и надомести</b>		
Кредитирање	5,834	4,569
Платен промет		
- во земјата	-	-
- со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	-	-
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	200	-
<b>Вкупно приходи од провизии и надомести</b>	<b>6,034</b>	<b>4,569</b>
<b>Расходи од провизии и надомести</b>		
Кредитирање	-	-
Платен промет	307	317
- во земјата	307	317
- со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	209	95
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	18	35
<b>Вкупно расходи од провизии и надомести</b>	<b>534</b>	<b>447</b>
<b>Нето- приходи/(расходи) од провизии и надомести</b>	<b>5,500</b>	<b>4,122</b>

Б. Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести

	2015	2014
<b>Приходи од провизии и надомести</b>		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	200	-
Банки	-	-
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	5,834	4,569
Нерезиденти	-	-
<b>Вкупно приходи од провизии и надомести</b>	<b>6,034</b>	<b>4,569</b>
<b>Расходи од провизии и надомести</b>		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	325	352
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	-	-
Нерезиденти	209	95
<b>Вкупно расходи од провизии и надомести</b>	<b>534</b>	<b>447</b>
<b>Нето- приходи/(расходи) од провизии и надомести</b>	<b>5,500</b>	<b>4,122</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 8 Нето-приходи од тргување

	2015	2014
<b>Средства за тргување</b>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од средствата за тргување	-	-
Приходи од камата од средствата за тргување	-	-
<b>Обврски за тргување</b>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
<b>Нето-приходи од тргување</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 9 Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

	2015	2014
<b>Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</b>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
<b>Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</b>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
<b>Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 10 Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики

	2015	2014
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	-	-
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа		
- курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-
- курсни разлики на посебна резерва за вонбилансна изложеност на нето-основа	-	-
- останати курсни разлики на нето основа	(7)	(1)
<b>Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики</b>	<b>(7)</b>	<b>(1)</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 11 Останати приходи од дејноста

	2015	2014
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	-	-
Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажбата на:		
- недвижности и опрема	-	-
- нематеријални средства	-	-
- преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
- нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	-	-
Приходи од добиени судски спорови	149	193
Наплатени претходно отпишани побарувања	-	-
Ослободување на посебната резерва и резервирања за:		
- вонбилансни кредитни изложености	-	-
- потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-	-
- пензии и други користи за вработените	-	-
- реструктурирања	-	-
- неповолни договори	-	-
- останати резервирања	-	-
Останато		
- приходи од наплатени штети од осигурување	20	78
- приходи од минати години	32	22
- останато	65	122
<b>Вкупно останати приходи од дејноста</b>	<b>266</b>	<b>415</b>



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**12 Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа**

	Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во фин. средства располож. за продажба	Вложувања во фин. средства кои се чуваат до доспевање	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вкупно
<b>2015</b>								
Исправка на вредноста на поединечна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	452	21,511	-	-	-	183	4	22,150
(Ослободување на исправката на вредноста)	(452)	(21,257)	-	-	-	(196)	(3)	(21,908)
	-	<b>254</b>	-	-	-	<b>(13)</b>	<b>1</b>	<b>242</b>
Исправка на вредноста на групна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	-	1,420	-	-	-	3	-	1,423
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	(1,803)	-	-	-	(3)	-	(1,806)
	-	<b>(383)</b>	-	-	-	-	-	<b>(383)</b>
<b>Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа</b>	-	<b>(129)</b>	-	-	-	<b>(13)</b>	<b>1</b>	<b>(141)</b>
<b>2014</b>								
Исправка на вредноста на поединечна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	3	19,097	-	-	-	198	-	19,298
(Ослободување на исправката на вредноста)	(204)	(18,694)	-	-	-	(187)	-	(19,085)
	<b>(201)</b>	<b>403</b>	-	-	-	<b>11</b>	-	<b>213</b>
Исправка на вредноста на групна основа								
Дополнителна исправка на вредноста	-	2,103	-	-	-	3	-	2,106
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	(2,355)	-	-	-	(2)	-	(2,357)
	-	<b>(252)</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>(251)</b>
<b>Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа</b>	<b>(201)</b>	<b>151</b>	-	-	-	<b>12</b>	-	<b>(38)</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

### 13 Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа

	Недвижности и опрема	Нематеријални средства	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиски средства	Неконтролира- но учество	Вкупно
<b>2015</b>							
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	22	-	-	-	22
<b>Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа</b>	-	-	<b>22</b>	-	-	-	<b>22</b>
<b>2014</b>							
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа</b>	-	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**14 Трошоци за вработените**

	2015	2014
<b>Краткорочни користи за вработените</b>		
- Плати	11,466	10,115
- Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	4,179	3,409
- Краткорочни платени отсуства	-	-
- Трошоци за привремено вработување	-	-
- Удел во добивката и награди	-	-
- Немонетарни користи	-	-
	<b>15,645</b>	<b>13,524</b>
<b>Користи по престанокот на вработувањето</b>		
- Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-	-
- Користи при пензионирањето	-	-
- Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-	-
- Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-	-
- Други користи при престанокот на вработувањето	-	-
	-	-
<b>Користи поради престанокот на вработувањето</b>		
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирани со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирани со парични средства	-	-
Останато	453	349
	<b>453</b>	<b>349</b>
<b>Вкупно трошоци за вработените</b>	<b>16,098</b>	<b>13,873</b>

Штедилницата во текот на 2015 година, согласно прописите, исплати регрес за годишен одмор на вработените и јубилејна награда за стаж над десет години во Штедилницата.

**15 Амортизација**

	2015	2014
<b>Амортизација на нематеријалните средства</b>		
Интерно развиен софтвер	-	-
Купен софтвер од надворешни добавувачи	483	544
Други интерно развиени нематеријални средства	-	-
Други нематеријални средства	-	-
Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	-	-
	<b>483</b>	<b>544</b>
<b>Амортизација на недвижностите и опремата</b>		
Градежни објекти	5	-
Транспортни средства	-	5
Мебел и канцелариска опрема	338	403
Останата опрема	13	7
Други ставки на недвижностите и опремата	-	-
Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	60	35
	<b>416</b>	<b>450</b>
<b>Вкупно амортизација</b>	<b>899</b>	<b>994</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 16 Останати расходи од дејноста

	2015	2014
Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Трошоци за лиценцирање на софтверот	-	-
Премии за осигурување на депозитите	652	766
Премии за осигурување на имотот и на вработените	120	148
Материјали и услуги	5,174	5,160
Административни и трошоци за маркетинг	1,086	1,502
Останати даноци и придонеси	284	214
Трошоци за кирии	2,314	2,419
Трошоци за судски спорови	14	114
Посебна резерва за вонбилансна изложеност, на нето-основа	-	-
Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето-основа	-	-
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето-основа	-	-
Други резервирања, на нето-основа	-	-
Загуба од продажбата на:		
- недвижности и опрема	-	-
- нематеријални средства	-	-
- преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
- нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Расходи од почетно признавање на преземени средства	-	-
Останато		
- Нето сегашна вредност на отпишани средства	74	-
- Останато	37	37
<b>Вкупно останати расходи од дејноста</b>	<b>9,755</b>	<b>10,360</b>

## 17 Данок на добивка

*А.Расходи/ приходи за тековен и одложен данок*

	2015	2014
<b>Тековен данок на добивка</b>		
Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината	182	198
Корекции за претходни години	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-
Промени во сметководствени политики и грешки	-	-
Останато	(54)	-
	<b>128</b>	<b>198</b>
<b>Одложен данок на добивка</b>		
Одложен данок од добивка кој произлегува од привремени разлики за годината	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-
Промени во даночната стапка	-	-
Воведување нови даноци	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-
Останато	-	-
	-	-
<b>Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка</b>	<b>128</b>	<b>198</b>

	2015	2014
<b>Тековен данок на добивка</b>		
Признаен во билансот на успех	128	198
Признаен во капиталот и резервите	-	-
	<b>128</b>	<b>198</b>
<b>Одложен данок на добивка</b>		
Признаен во билансот на успех	-	-
Признаен во капиталот и резервите	-	-
	-	-
<b>Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка</b>	<b>128</b>	<b>198</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**Данок на добивка (продолжува)****Б. Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка**

	во %		во %	
	2015		2014	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	-	907	-	734
Данок од добивка согласно со применливата даночна стапка	10.0%	91	10.0%	73
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	10.0%	91	17.0%	125
Даночно ослободени приходи	-	-	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	-	-	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато	(5.9%)	(54)	-	-
<b>Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка</b>	-	<b>128</b>	-	<b>198</b>
<b>Просечна ефективна даночна стапка</b>	<b>14.1%</b>	-	<b>27.0%</b>	-

**В. Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех**

	2015			2014		
	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех</b>	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 18 Парични средства и парични еквиваленти

	2015	2014
Парични средства во благајна	148	215
Сметка и депозити во НБРМ, освен задолжителни депозити во странска валута	3,287	3,134
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки	-	-
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	18,160	28,180
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Орочени депозити со период на доспевање до три месеци	-	-
Останати краткорочни високо ликвидни средства	-	-
Побарувања врз основа на камати	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-
<b>Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек</b>	<b>21,595</b>	<b>31,529</b>
Задолжителни депозити во странска валута	-	-
Ограничени депозити	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>21,595</b>	<b>31,529</b>
	2015	2014
<b>Движење на исправката на вредноста</b>		
Состојба на 1 јануари	-	-
Исправка на вредноста за годината		
- дополнителна исправка на вредноста	-	-
- (ослободување на исправката на вредноста)	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

На задолжителната резерва во денари во текот на 2015 година не се пресметува камата (2014: не се пресметува камата).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 19 Средства за тргување

### А. Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот инструмент

	2015	2014
Хартии од вредност за тргување		
Должнички хартии од вредност за тргување		
- Благајнички записи за тргување	-	-
- Државни записи за тргување	-	-
- Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
- Обврзници издадени од државата	-	-
- Корпоративни обврзници	-	-
- Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Сопственички инструменти за тргување		
- Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
- Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Деривати за тргување		
- Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
- Договори зависни од промената на курсот	-	-
- Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
- Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-
	-	-
<b>Вкупно средства за тргување</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

*Средства за тргување (продолжува)*

*Б. Прекласифицирани средства за тргување*

*Б1. Состојба на прекласифицираните средства за тргување*

	2015		2014		
	прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	сметководствена вредност на 31.12.2015	објективна вредност на 31.12.2015	сметководствена вредност на 31.12.2014	објективна вредност на 31.12.2014
<b>Средства за тргување прекласифицирани во 2015 во:</b>					
- финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
<b>Средства за тргување прекласифицирани во 2014 во:</b>					
- финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

*Средства за тргување (продолжува)*

**Б. Прекласифицирани средства за тргување (продолжува)**

**Б2. Добивки и загуби од прекласифицираните средства за тргување**

	прекласифицирани во текот на 2015		прекласифицирани во текот на 2014		Останати добивки/ (загуби) 2014
	Биланс на успех 2015	Останати добивки/ (загуби) 2015	Биланс на успех 2015	Останати добивки/ (загуби) 2015	
<b>Период пред прекласификација</b>	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
<b>Период по прекласификација</b>	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето основа	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

*Средства за тргување (продолжува)*

*Б. Прекласифицирани средства за тргување (продолжува)*

*Б3. Добивки или загуби кои би биле признаени во Билансот на успех доколку средствата не биле прекласифицирани*

	прекласифицирани во текот на		прекласифицирани во текот на 2014	
	Биланс на успех 2015	Биланс на успех 2015	Биланс на успех 2014	Биланс на успех 2014
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства				
расположливи за продажба	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од банки	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**20 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање**

	2015	2014
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
- Благајнички записи	-	-
- Државни записи	-	-
- Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
- Обврзници издадени од државата	-	-
- Корпоративни обврзници	-	-
- Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>		
- Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
- Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
<b>Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 21 Деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик

	2015		2014	
	Дериватни средства	(Дериватни обврски)	Дериватни средства	(Дериватни обврски)
<b>А. Деривати за заштита од ризик/Деривати чувани за управување со ризик</b>				
А.1 Според видот на променливата				
<b>Деривати чувани за управување со ризик</b>				
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
<b>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</b>	-	-	-	-
А.2 Според видот на заштита од ризик				
Заштита од ризикот од објективната вредност	-	-	-	-
Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-
<b>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</b>	-	-	-	-
<b>Б. Вградени деривати</b>				
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
<b>Вкупно вградени деривати</b>	-	-	-	-
<b>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</b>	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 22 Кредити и побарувања

### 22.1 Кредити на и побарувања од банки

	2015		2014	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Кредити на банки	-	-	-	-
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци	9,000	-	9,000	-
- домашни банки	9,000	-	9,000	-
- странски банки	-	-	-	-
Репо	-	-	-	-
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Побарувања врз основа на камати	6	-	8	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
<b>Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста</b>	<b>9,006</b>	<b>-</b>	<b>9,008</b>	<b>-</b>
(Исправка на вредноста)	(450)	-	(450)	-
<b>Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста</b>	<b>8,556</b>	<b>-</b>	<b>8,558</b>	<b>-</b>

	2015	2014
<b>Движење на исправката на вредноста</b>		
Состојба на 1 јануари	450	651
Исправка на вредноста за годината		
- дополнителна исправка на вредноста	452	3
- (ослободување на исправката на вредноста)	(452)	(204)
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>450</b>	<b>450</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Кредити и побарувања (продолжува)

## 22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти

А. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот

	2015		2014	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
- побарувања по главница	-	-	-	-
- побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
- побарувања по главница	-	-	-	-
- побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
- побарувања по главница	-	-	-	-
- побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
- побарувања по главница	-	-	-	-
- побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
- побарувања по главница				
станбени кредити	-	-	-	-
потрошувачки кредити	20,909	161,998	28,794	143,567
автомобилски кредити	-	-	-	-
хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	-	-	-	-
други кредити	1,223	22,821	1,355	21,362
- побарувања врз основа на камати	1,083	-	1,018	-
Нерезиденти, освен банки				
- побарувања по главница	-	-	-	-
- побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	56,282	(56,282)	52,576	(52,576)
<b>Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредноста</b>	<b>79,497</b>	<b>128,537</b>	<b>83,743</b>	<b>112,353</b>
(Исправка на вредноста)	(12,947)	(6,686)	(10,986)	(8,808)
<b>Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста</b>	<b>66,550</b>	<b>121,851</b>	<b>72,757</b>	<b>103,545</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжува)**

**А. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот (продолжува)**

	2015	2014
<b>Движење на исправката на вредноста на поединечна основа</b>		
Состојба на 1 јануари	18,727	18,389
Исправка на вредноста за годината		
- дополнителна исправка на вредноста	21,511	19,097
- (ослободување на исправката на вредноста)	(21,257)	(18,694)
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	(63)
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	(32)	(2)
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>18,949</b>	<b>18,727</b>
<b>Движење на исправката на вредноста на групна основа</b>		
Состојба на 1 јануари	1,067	1,319
Исправка на вредноста за годината		
- дополнителна исправка на вредноста	1,420	2,103
- (ослободување на исправката на вредноста)	(1,803)	(2,355)
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>684</b>	<b>1,067</b>
<b>Вкупно исправка на вредноста на кредитите на и побарувањата од други комитенти</b>	<b>19,633</b>	<b>19,794</b>

**Б. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето**

	2015	2014
(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)	-	-
Првокласни инструменти за обезбедување	-	-
- Парични депозити (во дело и/или ограничени на сметки во Штедилницата)	6,214	7,507
- Државни хартии од вредност	-	-
- Државни безусловни гаранции	-	-
- Банкарски гаранции	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-
Гаранции од физички лица	167,438	153,119
Залог на недвижен имот	-	-
- Имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-
- Имот за вршење дејност	-	-
Залог на подвижен имот	-	-
Останати видови обезбедување	14,749	15,676
Необезбедени	-	-
<b>Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста</b>	<b>188,401</b>	<b>176,302</b>

**Ризици и неизвесности**

Раководството на Штедилницата евидентираше резервации за загуби поради оштетување за сите познати и предвидливи ризици на датумот на финансиските извештаи.

Штедилницата продолжува да ги обезбедува побарувањата првенствено со меници и жиранти, депозити и предмети од злато и благородни метали. Во зависност од класификацијата на кредитите, раководството вложува крајни напори за навремена реализација на средствата за обезбедување.

Работењето на Штедилницата може да биде под влијание на финансиските трендови во случај да дојде до влошување на вкупното глобално и локално економско опкружување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

*Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжува)*

Раководството на Штедилницата реагира соодветно на било какви промени на пазарот и економијата во целина. Некои од превземените мерки се: зајакнување на процесот на мониторинг на големите комитенти и индустриски гранки спрема кои Штедилницата е најмногу изложена, обезбедување на соодветна рамнотежа помеѓу активните и пасивните каматни стапки, преоценување на односите со соодветните банки и други учесници на локалниот финансиски пазар каде што е возможно зголемување на лимитите на обезбедување. Сето горенаведено е фокусирано со цел да се заштити и развие тековната и идната база на комитенти кредитокорисници/депоненти во правец на остварување на целите на Штедилницата за 2016 година и понатаму.

Со состојба 31 декември 2015 година, нефункционалните кредити вклучени во кредитите и побарувањата по комитенти изнесуваат 9,268 илјади Денари (2014: 10,350 илјади Денари).



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 23 Вложувања во хартии од вредност

### 23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

*А. Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент*

	2015	2014
Должнички хартии од вредност		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Сопственички инструменти		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<b>Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба пред исправката на вредноста</b>	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-
<b>Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба намалени за исправката на вредноста</b>	-	-

	2015	2014
<b>Движење на исправката на вредноста</b>		
Состојба на 1 јануари	-	-
Исправка на вредноста за годината		
- дополнителна исправка на вредноста	-	-
- (ослободување на исправката на вредноста)	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Вложувања во хартии од вредност (продолжува)  
 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба (продолжува)  
 Б. Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба  
 Б1. Состојба на прекласифицираните средства расположливи за продажба

	2015	2014			
	прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	Сметководствена вредност на 31.12.2015	објективна вредност на 31.12.2015	Сметководствена вредност на 31.12.2014	објективна вредност на 31.12.2014
<b>Средства расположливи за продажба прекласифицирани во 2015 во:</b>					
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>Средства расположливи за продажба прекласифицирани во 2014 во:</b>					
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

## Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## Вложувања во хартии од вредност (продолжува)

Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба (продолжува)

*Б. Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба (продолжува)**Б2. Добивки и загуби од прекласифицираните средства расположливи за продажба*

	Биланс на успех (тековна)	Останати добивки / (загуби) (тековна)	Биланс на успех (претходна)	Останати добивки / (загуби) (претходна)
<b>Период пред прекласификација</b>				
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето основа	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти				
- приход од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето основа	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>Период по прекласификација</b>				
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-
- износ раскнижен од ревалоризациски резерви	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-
- износ раскнижен од Ревалоризациски резерви	-	-	-	-

## Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## Вложувања во хартии од вредност (продолжува)

## Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба (продолжува)

*Б.Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба (продолжува)**Б3.Добивки или загуби кои би биле признаени доколку средствата не биле прекласифицирани*

	Биланс на успех (тековна)	Останати добивки/ (загуби) (тековна)	Биланс на успех (претходна)	Останати добивки/ (загуби) (претходна)
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето основа	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Вложувања во хартии од вредност (продолжува)

### 23.2 Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување

	2015	2014
Должнички хартии од вредност		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	3,166
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	<b>3,166</b>
Котирани	-	-
Некотирани	-	3,166
<b>Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до доспевање пред исправката на вредноста</b>	-	<b>3,166</b>
(Исправка на вредноста)	-	-
<b>Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до доспевање намалени за исправката на вредноста</b>	-	<b>3,166</b>

	2015	2014
<b>Движење на исправката на вредноста</b>		
Состојба на 1 јануари	-	-
Исправка на вредноста за годината		
- дополнителна исправка на вредноста	-	-
- (ослободување на исправката на вредноста)	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	-	-

Државните записи во износ од 3,166 илјади Денари во 2014 година издадени од Министерството за финансии се со рок на достасување од 6-12 месеци и каматни стапки во висина од 3.15% - 4.25% годишно. Истите во текот на 2015 година се доспеани.

## 24 Вложувања во подружници и во придружени друштва

А.Процент на учество на Штедилницата во подружници и во придружени друштва

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас		во %
		2015	2014	2015	2014	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Б.Финансиски информации за придружените друштва – 100 проценти

Назив на придружените друштва	Вкупна актива	Вкупни обврски	Вкупно капитал и резерви	Приходи	Добивка/ (загуба) за финансиска година
2015	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 25 Останати побарувања

	2015	2014
Побарувања од купувачите	-	-
Однапред платени трошоци	49	24
Пресметани одложени приходи	-	-
Побарувања за провизии и надомести	169	234
Побарувања од вработените	-	-
Аванси за нематеријални средства	-	-
Аванси за недвижности и опрема	-	-
Останато		
- ситен инвентар	13	13
- залиха на материјали	72	11
- други побарувања	26	2
<b>Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста</b>	<b>329</b>	<b>284</b>
(Исправка на вредноста)	(107)	(121)
<b>Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста</b>	<b>222</b>	<b>163</b>

	2015	2014
<b>Движење на исправката на вредноста</b>		
Состојба на 1 јануари	121	135
Исправка на вредноста за годината		
- дополнителна исправка на вредноста	190	201
- (ослободување на исправката на вредноста)	(202)	(189)
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	(26)
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	(2)	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>107</b>	<b>121</b>

## 26 Заложени средства

	2015	2014
Должнички хартии од вредност	-	-
Сопственички инструменти	-	-
<b>Вкупно заложени средства</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 27 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
<b>Почетна сметководствена вредност</b>						
Состојба на 1 јануари 2014	-	-	-	-	-	-
преземени во текот на годината (продадени во текот на годината)	-	-	-	-	140	140
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2014</b>	-	-	-	-	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>						
Состојба на 1 јануари 2015	-	-	-	-	140	140
преземени во текот на годината (продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	-	-	-	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>Оштетување</b>						
Состојба на 1 јануари 2014	-	-	-	-	-	-
Загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	28	28
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2014</b>	-	-	-	-	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>						
Состојба на 1 јануари 2015	-	-	-	-	28	28
Загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	22	22
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	-	-	-	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Сегашна сметководствена вредност</b>						
на 1 јануари 2014	-	-	-	-	-	-
<b>на 31 декември 2014</b>	-	-	-	-	<b>112</b>	<b>112</b>
<b>На 31 декември 2015</b>	-	-	-	-	<b>90</b>	<b>90</b>

Со состојба на 31 декември 2015 година, преземените средства на Штедилницата врз основа на ненаплатени побарувања се со вкупна сегашна сметководствена вредност од 90 илјади Денари (2014: 112 илјади Денари). Нивната објективна вредност на 31 декември 2015 година изнесува 140 илјади Денари (2014: 140 илјади Денари).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 28 Нематеријални средства

На ден 31 декември 2015 година, нематеријалните средства во целост се состојат од купен софтвер од надворешни добавувачи. Промените во евидентираната вредност за разгледуваните периоди е како што следи:

### А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовка	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Неконтролирано учество	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>								
Состојба на 1 јануари 2014	-	3,714	-	-	-	-	-	3,714
зголемувања преку нови набавки	-	332	-	-	-	-	-	332
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од недвижности и опрема во подготовка	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2014</b>	-	<b>4,046</b>	-	-	-	-	-	<b>4,046</b>
Состојба на 1 јануари 2015	-	4,046	-	-	-	-	-	4,046
зголемувања преку нови набавки	-	327	-	-	-	-	-	327
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	(139)	-	-	-	-	-	(139)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од недвижности и опрема во подготовка	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	<b>4,234</b>	-	-	-	-	-	<b>4,234</b>



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## Нематеријални средства (продложува)

## А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност (продолжува)

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријалн и средства	Други нематеријал- ни средства	Нематеријал- ни средства во подготовка	Вложувања во нематеријалнит е средства земени под закуп	Неконтроли- рано учество	Вкупно
<b>Амортизација и оштетување</b>								
Состојба на 1 јануари 2014	-	2,500	-	-	-	-	-	2,500
амортизација за годината	-	544	-	-	-	-	-	544
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2014</b>	-	<b>3,044</b>	-	-	-	-	-	<b>3,044</b>
Состојба на 1 јануари 2015	-	3,044	-	-	-	-	-	3,044
амортизација за годината	-	483	-	-	-	-	-	483
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	(139)	-	-	-	-	-	(139)
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	<b>3,388</b>	-	-	-	-	-	<b>3,388</b>
<b>Сегашна сметководствена вредност</b>								
на 1 јануари 2014	-	1,214	-	-	-	-	-	1,214
<b>на 31 декември 2014</b>	-	<b>1,002</b>	-	-	-	-	-	<b>1,002</b>
<b>На 31 декември 2015</b>	-	<b>846</b>	-	-	-	-	-	<b>846</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Нематеријални средства (продложува)

*Б. Сметководствена вредност на нематеријалните средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата*

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нема- теријални с-ва	Други нематеријални средства	Нематеријални средства во подготовка	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност на:							
<b>На 31 декември 2014</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>На 31 декември 2015</b>	-	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2015 и 2014 година, Штедилницата нема нематеријални средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 29 Недвижности и опрема

### А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелар. опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложување во недвижности- те и опремата земени под закуп	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>									
Состојба на 1 јануари 2014	-	-	1,666	6,837	416	-	-	-	8,919
Зголемувања	-	-	-	216	57	-	-	234	507
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(231)	(45)	-	-	-	(276)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2014</b>	-	-	<b>1,666</b>	<b>6,822</b>	<b>428</b>	-	-	<b>234</b>	<b>9,150</b>
Состојба на 1 јануари 2015	-	-	1,666	6,822	428	-	-	234	9,150
Зголемувања	-	22,254	-	730	33	-	-	83	23,100
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(521)	(174)	-	-	(104)	(799)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	207	-	-	-	(207)	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	<b>22,254</b>	<b>1,666</b>	<b>7,238</b>	<b>287</b>	-	-	<b>6</b>	<b>31,451</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## Недвижности и опрема (продолжува)

## А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност(продолжува)

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелар. Опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложување во недвижности- те и опремата земени под закуп	Вкупно
<b>Амортизација и оштетување</b>									
Состојба на 1 јануари 2014	-	-	1,661	5,916	399	-	-	-	7,976
амортизација за годината	-	-	5	403	7	-	-	35	450
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отугување и расходување)	-	-	-	(231)	(45)	-	-	-	(276)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2014</b>	-	-	<b>1,666</b>	<b>6,088</b>	<b>361</b>	-	-	<b>35</b>	<b>8,150</b>
Состојба на 1 јануари 2015	-	-	1,666	6,088	361	-	-	35	8,150
амортизација за годината	-	5	-	338	13	-	-	60	416
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отугување и расходување)	-	-	-	(521)	(174)	-	-	(30)	(725)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	63	-	-	-	(63)	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	<b>5</b>	<b>1,666</b>	<b>5,968</b>	<b>200</b>	-	-	<b>2</b>	<b>7,841</b>
<b>Сегашна сметководствена вредност</b>									
на 1 јануари 2014	-	-	5	921	17	-	-	-	943
<b>на 31 декември 2014</b>	-	-	-	<b>734</b>	<b>67</b>	-	-	<b>199</b>	<b>1,000</b>
<b>на 31 декември 2015</b>	-	<b>22,249</b>	-	<b>1,270</b>	<b>87</b>	-	-	<b>4</b>	<b>23,610</b>



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

### 30 Тековни и одложени даночни средства и обврски

#### 30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски

	2015	2014
Побарувања за данок на добивка (тековен)	65	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	51
	<b>65</b>	<b>51</b>

#### 30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски

##### А. Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски

	2015			2014		
	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето-основа	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето-основа
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
<b>Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех</b>	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
<b>Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски</b>	-	-	-	-	-	-

##### Б. Непризнаени одложени даночни обврски

	2015	2014
Даночни загуби	-	-
Даночни кредити	-	-
<b>Вкупно непризнаени одложени даночни средства</b>	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжува)  
Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжува)

*В. Усогласувањето на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината*

	Признаени во текот на годината во:			Состојба на 31 декември
	Состојба на 01 јануари	билансот на успех	капиталот	
<b>2015</b>				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
<b>Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски</b>	-	-	-	-
<b>2014</b>				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
<b>Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски</b>	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

### 31 Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

#### А. Нетековни средства кои се чуваат за продажба

	2015	2014
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
<b>Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Б. Група за отуѓување

	2015	2014
Група на средства за отуѓување		
Финансиски средства	-	-
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вложувања во придружените друштва	-	-
Побарувања за данок на добивка	-	-
Останати средства	-	-
<b>Вкупно група на средства за отуѓување</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување

Финансиски обврски	-	-
Посебна резерва	-	-
Обврски за данок на добивка	-	-
Останати обврски	-	-
<b>Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### В. Добивка/ (загуба) признаена од продажба на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

	2015	2014
Добивка/ (загуба) признаена од продажба на средствата кои се чуваат за продажба и група на отуѓување	-	-
	-	-



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

### 32 Обврски за тргување

	2015	2014
Депозити на банки		
- Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
- Орочени депозити	-	-
- Останати депозити	-	-
	-	-
Депозити на други комитенти		
- Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
- Орочени депозити	-	-
- Останати депозити	-	-
	-	-
Издадени должнички хартии од вредност		
- Инструменти на пазарот на пари	-	-
- Сертификати за депозит	-	-
- Издадени обврзници	-	-
- Останато	-	-
	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
	-	-
Деривати за тргување		
- Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
- Договори зависни од промената на курсот	-	-
- Договори зависни од промена на цената на хартиите од вредност	-	-
- Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-
	-	-
<b>Вкупно обврски за тргување</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

### 33 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

	Сегашна сметководстве- на вредност	2015 Договорна вредност, платлива на достасување	Сегашна сметководстве- на вредност	2014 Договорна вредност, платлива на достасување
Депозити на банки				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Депозити на други комитенти				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Издадени должнички хартии од вредност				
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-
Останати финансиски обврски	-	-	-	-
<b>Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</b>	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

### 34 Депозити

#### 34.1 Депозити на банки

	2015		2014	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Тековни сметки				
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Депозити по видување				
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити				
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Ограничени депозити				
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Останати депозити				
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити				
- домашни банки	-	-	-	-
- странски банки	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
<b>Вкупно депозити на банки</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## Депозити (продолжува)

**34.2 Депозити на други комитенти**

	2015		2014	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
- Тековни сметки	-	-	-	-
- Депозити по видување	-	-	-	-
- Орочени депозити	-	-	-	-
- Ограничени депозити	-	-	-	-
- Останати депозити	-	-	-	-
- Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Држава				
- Тековни сметки	-	-	-	-
- Депозити по видување	-	-	-	-
- Орочени депозити	-	-	-	-
- Ограничени депозити	-	-	-	-
- Останати депозити	-	-	-	-
- Обврски врз основ на камати за депозити	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
- Тековни сметки	-	-	-	-
- Депозити по видување	-	-	-	-
- Орочени депозити	-	-	-	-
- Ограничени депозити	-	-	-	-
- Останати депозити	-	-	-	-
- Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
- Тековни сметки	-	-	-	-
- Депозити по видување	-	-	-	-
- Орочени депозити	-	-	-	-
- Ограничени депозити	-	-	-	-
- Останати депозити	-	-	-	-
- Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Домаќинства				
- Тековни сметки	-	-	-	-
- Депозити по видување	3,923	-	3,016	-
- Орочени депозити	30,874	83,754	32,918	71,787
- Ограничени депозити	2,192	14,387	2,222	14,711
- Останати депозити	-	-	-	-
- Обврски врз основа на камати за депозити	865	-	908	-
	<b>37,854</b>	<b>98,141</b>	<b>39,064</b>	<b>86,498</b>
Нерезиденти, освен банки				
- Тековни сметки	-	-	-	-
- Депозити по видување	-	-	-	-
- Орочени депозити	-	-	-	-
- Ограничени депозити	-	-	-	-
- Останати депозити	-	-	-	-
- Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
Тековна достасаност	45,138	(45,138)	56,708	(56,708)
<b>Вкупно депозити на други комитенти</b>	<b>82,992</b>	<b>53,003</b>	<b>95,772</b>	<b>29,790</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**35 Издадени должнички хартии од вредност**

	2015	2014
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност	-	-
<b>Вкупно издадени должнички хартии од вредност</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

### 36 Обврски по кредити

#### А. Структура на обврските по кредити според видот на обврската и сектор на давателот

	2015		2014	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Банки				
- резиденти				
Обврски по кредити	-	12,278	12	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	6	-	-	-
- нерезиденти				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	1,707	-	3,124
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	2	-	4	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки				
- Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
- Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
- Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
- Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
- Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	2,114	(2,114)	1,277	(1,277)
<b>Вкупно обврски по кредити</b>	<b>2,122</b>	<b>11,871</b>	<b>1,293</b>	<b>1,847</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Обврски по кредити (продолжува)  
Б. Обврски по кредити според кредитобарателот

	2015		2014	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
<i>Домашни извори:</i>				
МБПР	2	1,707	4	3,124
Комерцијална Банка	6	12,278	12	-
	8	13,985	16	3,124
<i>Странски извори:</i>				
_____	-	-	-	-
=====	-	-	-	-
Тековна достасаност	2,114	(2,114)	1,277	(1,277)
<b>Вкупно обврски по кредити</b>	<b>2,122</b>	<b>11,871</b>	<b>1,293</b>	<b>1,847</b>

На 29 декември 2003 година, Штедилницата склучи договор за рамковен комисионен кредит во износ од ЕУР 200,000 со Шпаркасе банка АД, Скопје за пласман на средствата од кредитната линија на ИФАД – 2, за поддршка на земјоделието во Република Македонија. Кредитот достасува за враќање согласно кумулативните амортизациони планови и има камата од 1.3% годишно.

На 29 декември 2015 година, Штедилницата склучи договор за долгорочен кредит во износ од 12,340 илјади Денари со Комерцијална Банка АД Скопје со рок на враќање 120 месеци каматна стапка утврдена на висина од референтната стапка на НБРМ +2.25п.п. годишно декурзивно.

### 37 Субординирани обврски

	2015	2014
Обврски по субординирани депозити	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-
	-	-
Обврски по субординирани кредити	-	-
Прва Инвестициона Банка АД Софија	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-
	-	-
Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-
	-	-
Откупливи приоритетни акции	-	-
<b>Вкупно субординирани обврски</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

### 38 Посебна резерва и резервирања

	Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложе- ности	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработе- ните	Резервирања за преструктурирање- то	Резервирања за неповолните договори	Останати резерви- рања	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2014	-	-	-	-	-	-	-
дополнителни резервирања во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2014</b>	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2015	-	-	-	-	-	-	-
дополнителни резервирања во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	-	-	-	-	-	-



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**39 Останати обврски**

	2015	2014
Обврски кон добавувачите	970	274
Добиени аванси	-	-
Обврски за провизии и надомести	71	79
Пресметани трошоци	-	-
Разграничени приходи од претходна година	37	29
Краткорочни обврски кон вработените	-	1,131
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Останато:		
- уплати од кредити во судски спорови	15	14
- донации	21	24
- останато	22	46
<b>Вкупно останати обврски</b>	<b>1,136</b>	<b>1,597</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

#### 40 Запишан капитал

##### А. Запишан капитал

	Номинална вредност по акција		обични акции		број на издадени акции неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
	обични акции	неоткупливи приоритетни акции	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Состојба на 1 јануари - целосно платени	-	-	-	-	-	-	75,607	75,607
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината (наведете ги детално):	-	-	-	-	-	-	-	-
Конверзија на приоритетните акции во обични акции	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември - целосно платени</b>	-	-	-	-	-	-	<b>75,607</b>	<b>75,607</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**Запишан капитал (продолжува)**

**Б. Дивиденди**

**Б1. Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на Штедилницата**

	2015	2014
Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината	-	-

	2015	2014
Дивиденда по обична акција (во Денари)	-	-
Дивиденда по приоритетна акција	-	-

**Б2. Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)**

	2015	2014
Објавени дивиденди по 31 декември	-	-

	2015	2014
Дивиденда по обична акција	-	-
Дивиденда по приоритетна акција	-	-

**В. Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас**

Име на акционерот	2015	2014	2015	2014
	Запишан капитал (номинална вредност)	Запишан капитал (номинална вредност)		
ЗГ ФУЛМ Скопје	75,607	75,607	100%	100%
	<b>75,607</b>	<b>75,607</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Во согласност со локалната законска регулатива Штедилницата треба да пресмета и издвои најмалку 5% од нето добивката за годината во законски резерви се додека нивото на законските резерви не достигне износ кој е еднаков на една десетина од запишаниот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

#### 41 Заработка по акција

##### А. Основна заработка по акција

	2015	2014
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	-	-
Нето-добивка за годината	-	-
Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции	-	-
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции	-	-
<b>Нето-добивка/(загуба) која им припаѓа на имателите на обични акции</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>број на акции</i>	
	2015	2014
Пондериран просечен број на обичните акции	-	-
Издадени обични акции на 1 јануари	-	-
Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	-	-
<b>Основна заработка по акција (во Денари)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

##### Б. Разводната заработка по акција

	2015	2014
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)	-	-
Нето-добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции	-	-
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции	-	-
<b>Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>број на акции</i>	
	2015	2014
Пондериран просечен број на обични акции (разводнети)	-	-
Издадени обични акции на 1 јануари	-	-
Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции (наведете ги сите настани поделно)	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции (разводнети) на 31 декември	-	-
<b>Разводната заработка по акција (во Денари)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 42 Потенцијални и преземени обврски

### 42.1 Потенцијални обврски

	2015	2014
Платежни непокриени гаранции		
- во Денари	-	-
- во странска валута	-	-
- во Денари со валутна клаузула	-	-
Чинидбени непокриени гаранции	-	-
- во Денари	-	-
- во странска валута	-	-
- во Денари со валутна клаузула	-	-
Непокриени акредитиви	-	-
- во Денари	-	-
- во странска валута	-	-
- во Денари со валутна клаузула	-	-
Неискористени пречекорувања по тековни сметки	-	-
Неискористени лимити на кредитни картички	-	-
Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити	-	-
Издадени покриени гаранции	-	-
Покриени акредитиви	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-
<b>Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(Посебна резерва)	-	-
<b>Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### *Даночен ризик*

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Штедилницата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во период од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Штедилницата не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

### *Превземени обврски*

На 31 декември 2015 година Штедилницата немаше превземени обврски за капитални набавки.

### *Судски спорови*

Со состојба на 31 декември 2015 година не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Штедилницата редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови и евентуални побарувања против Штедилницата кои би можеле да се појават во иднина. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Штедилницата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Потенцијални и преземени обврски (продолжува)

#### 42.2 Потенцијални средства

	2015	2014
<b>Вкупно потенцијални средства</b>	-	-

#### 43 Работи во име и за сметка на трети лица

	средства	обврски	2015 нето- позиција	средства	обврски	2014 нето- позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во Денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во Денари	-	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во Денари	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во Денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во Денари	-	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во Денари	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Старателски сметки	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

#### 44 Трансакции со поврзаните страни

Поврзаните субјекти ги вклучуваат лица со посебни права и одговорности во Штедилницата и со нив поврзаните лица, Основачот на Штедилницата. Сите трансакции со поврзаните субјекти се случуваат во нормалниот тек на работењето на Штедилницата и нивната вредност не се разликува материјално од условите под кои се одвиваат трансакциите со другите субјекти.

##### А. Биланс на состојба

	Матично друштво	По- дружници	Придру- жени друштва	Раководен кадар на Штедилни- цата	Останати поврзани страни	Вкупно
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>						
<b>Средства</b>						
Тековни сметки	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
- хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
- потрошувачки кредити	-	-	-	-	-	-
- побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
- побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
- останати кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартиите од вредност (Исправка на вредноста)	-	-	-	-	-	-
Останати средства	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Обврски</b>						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	1,028	-	1,028
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	<b>1,028</b>	-	<b>1,028</b>
<b>Потенцијални обврски</b>						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски (Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Потенцијални средства</b>						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

А. Биланс на состојба (продолжува)

	Матично друштво	По- дружници	Придру- жени друштва	Раководен кадар на Штедилни- цата	Останати поврзани страни	Вкупно
<b>Состојба на 31 декември 2014</b>						
<b>Средства</b>						
Тековни сметки	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
- хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
- потрошувачки кредити	-	-	-	-	-	-
- побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
- побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
- останати кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартиите од вредност (Исправка на вредноста)	-	-	-	-	-	-
Останати средства	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Обврски</b>						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	1,303	-	1,303
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	386	-	386
<b>Вкупно</b>	-	-	-	<b>1,689</b>	-	<b>1,689</b>
<b>Потенцијални обврски</b>						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски (Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Потенцијални средства</b>						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-	-	-



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 (Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни

	Матично друштво	По- дружници	При- дружени друштва	Раководен кадар на Штедилни- цата	Останати поврзани страни	Вкупно
<b>2015</b>						
<b>Приходи</b>						
Приходи од камата	-	-	-	-	-	-
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	200	200
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Расходи</b>						
Расходи за камата	-	-	-	40	-	40
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	<b>40</b>	-	<b>40</b>
<b>2014</b>						
<b>Приходи</b>						
Приходи од камата	-	-	-	-	-	-
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Расходи</b>						
Расходи за камата	-	-	-	41	-	41
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	29	29
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	<b>41</b>	<b>29</b>	<b>70</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзани страни (продолжува)

*В. Надомести на раководниот кадар на Штедилницата*

	2015	2014
Краткорочни користи за вработените	5,588	5,000
Користи по престанокот на вработувањето	-	-
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	604	660
<b>Вкупно</b>	<b>6,192</b>	<b>5,660</b>

Во согласност со Законот за банки како поврзани лица со Штедилницата се: лица со посебни права и одговорности во Штедилницата и со нив поврзаните лица, акционери со квалификувано учество во Штедилницата (директно или индиректно поседување на најмалку 5 % од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во Штедилницата или овозможуваат значително влијание врз управувањето на Штедилницата) и со нив поврзаните лица, како и одговорните лица на тие акционери - правни лица, подружници на Штедилницата и други лица со кои Штедилницата има блиски врски. Во останати поврзани страни се обелоденети трансакциите со Основачот на Штедилницата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 45 Наеми

### А. Наемодавател

#### А1. Побарувања по финансиски наеми

	Вкупно побарувања по финансиски наем	Период на доспевање на побарувањата по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2014</b>	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-

#### А2. Побарувања по неотповикливи оперативни наеми

	Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми	Период на доспевање на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2014</b>	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-

Вредност на имотот даден под оперативен наем:	Земјишта	Градежни објекти	Трансп. средства	Мебел и канц. опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
состојба на 31 декември 2015	-	-	-	-	-	-	-
состојба на 31 декември 2014	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-	-	-	-

### Б. Наемател

#### Б1. Обврски по финансиски наеми

	Вкупно обврски по финансиски наем	Период на доспевање на обврските по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2014</b>	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

Наеми (продолжува)  
Б. Наемател (продолжува)  
Б1. Оберски по финансиски наеми (продолжува)

	Земјишта	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижности- те и опремата	Вкупно
Вредност на имотот земен под финансиски наем:							
<b>Набавна вредност</b>							
Состојба на 1 јануари 2014	-	-	-	-	-	-	-
- зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
- (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
- останато	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2014</b>	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2015	-	-	-	-	-	-	-
- зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
- (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
- останато	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Акумулирана амортизација и оштетување</b>							
Состојба на 1 јануари 2014	-	-	-	-	-	-	-
- амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
- загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
- (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
- (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
- останато	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2014</b>	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2015	-	-	-	-	-	-	-
- амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
- загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
- (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
- (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
- останато	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

*Наеми (продолжува)**Б. Наемател (продолжува)**Б1. Обврски по финансиски наеми (продолжува)*

	Земјишта	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижности- те и опремата	Вкупно
<b>Сегашна сметководствена вредност</b>							
на 1 јануари 2014	-	-	-	-	-	-	-
<b>на 31 декември 2014</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>на 31 декември 2015</b>	-	-	-	-	-	-	-

*Б2. Обврски по неотповикливи оперативни наеми*

	Вкупно обврски по неотповик- ливи оперативни наеми	Период на достасување на обврските по неотповикливи оперативни наеми		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2015				
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	236	236		
<b>Вкупно</b>	<b>236</b>	<b>236</b>		
Состојба на 31 декември 2014	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	529	529	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014 година  
(Сите износи се изразени во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

#### 46 Плаќања врз основа на акции

	2015	2014
Датум на давање на опцијата	-	-
Датум на истекување на опцијата	-	-
Цена на реализација на опцијата	-	-
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата	-	-
Варијанса	-	-
Очекуван принос на дивидендата	-	-
Каматна стапка	-	-
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата	-	-

	2015		2014	
	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции
<b>Состојба на 1 јануари</b>				
Промени во текот на годината:				
- опции дадени на членовите на Надзорниот одбор	-	-	-	-
- опции дадени на членовите на Управниот одбор	-	-	-	-
- останати дадени опции	-	-	-	-
- форфетирани опции	-	-	-	-
- реализирани опции	-	-	-	-
- опции со истечен краен рок	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	-	-	-	-

#### 47 Настани по датумот на известување

Од датумот на билансот на состојба до датумот кога овие извештаи беа одобрени за издавање, нема настани кои би требало да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

Штедилница ФУЛМ доо, Скопје

Прилози

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

## Прилог 1-Годишна сметка

Штедилница ФУЛМ ДОО

Бр. 05-251/2  
29-02-2016 год.  
Скопје

ЕМБС: 05282748

Целосно име: Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје

Вид на работа: 570

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2015

Листа на прикачени документ  
Финансиски извешт.

## Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
140	-- АКТИВА: Парични средства и парични еквиваленти	31.528.520,00			21.594.531,00
145	-- Кредити на и побарувања од банки (146+147+148-149)	8.558.068,00			8.555.468,00
147	-- Депозити	9.008.493,00			9.005.755,00
149	-- Исправка на вредноста	450.425,00			450.287,00
150	-- Кредити на и побарувања од други комитенти (151+152-153)	176.301.729,00			188.402.085,00
151	-- Кредити	196.095.584,00			208.034.973,00
153	-- Исправка на вредноста	19.793.855,00			19.632.888,00
154	-- Должнички хартии од вредност (155+156+157-158)	3.165.756,00			
156	-- Државни хартии од вредност	3.165.756,00			
169	-- Нематеријални средства (170+171+172+173+174)	1.001.698,00			845.848,00
174	-- Останати нематеријални средства	1.001.698,00			845.848,00
175	-- Материјални средства (176+177+178)	999.991,00			23.610.602,00
177	-- Недвижности и опрема	999.991,00			23.610.602,00
179	-- Останати средства/побарувања (180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191-192)	251.639,00			327.973,00
184	-- Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	112.176,00			39.741,00
188	-- Побарувања за данок на добивка				64.893,00
191	-- Останати побарувања	260.087,00			279.793,00
192	-- Исправка на вредноста	120.624,00			106.454,00
193	-- Одложени приходи и однапред платени трошоци	24.005,00			49.356,00
194	-- ВКУПНА АКТИВА (140+141+145+150+154+159+160+163+166+169+175+179+193)	221.831.406,00			243.385.863,00
195	-- ПАСИВА: ОБВРСКИ (196+202+208+213+222+223+227)	130.349.097,00			151.124.537,00
196	-- Обврски кон банки (197+198+199+200+201)	11.507,00			12.283.878,00
200	-- Обврски по кредити	11.507,00			12.283.878,00
202	-- Обврски кон други комитенти (203+204+205+206+207)	128.689.890,00			137.704.304,00
204	-- Депозити	108.628.940,00			119.415.957,00
205	-- Ограничени депозити	16.932.799,00			16.579.477,00
206	-- Обврски по кредити	3.128.151,00			1.708.870,00
213	-- Останати обврски (214+215+216+217+218+219+220+221)	1.618.503,00			1.099.198,00
218	-- Обврски за данок на добивка	51.029,00			
221	-- Останати обврски	1.567.474,00			1.099.198,00





222	-- Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	29.197,00	37.157,00
228	-- КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (229+230-231+232+235+236-237+238-239+240)	91.482.309,00	92.261.326,00
229	-- Запишан капитал	75.607.001,00	75.607.001,00
232	-- Резерви (233+234)	15.226.972,00	15.226.972,00
233	-- Законска и статутарна резерва	15.226.624,00	15.226.624,00
234	-- Останати резерви	348,00	348,00
235	-- Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднувањето	112.176,00	112.176,00
236	-- Добивка за финансиската година	536.160,00	779.017,00
238	-- Задржана добивка		536.160,00
241	-- ВКУПНА ПАСИВА (195+228)	221.831.406,00	243.385.863,00
242	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА Вонбилансна евиденција-актива	28.219.115,00	26.657.592,00
243	-- Вонбилансна евиденција-пасива	28.219.115,00	26.657.592,00

**Биланс на успех**

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- Приходи од камата	26.181.877,00			26.452.404,00
2	-- Расходи за камата	4.795.069,00			4.670.568,00
3	-- Приходи од провизии и надомести	4.569.026,00			6.034.221,00
4	-- Расходи за провизии и надомести	446.854,00			533.965,00
9	-- Нето загуба од курсни разлики	1.355,00			6.698,00
10	-- Останати приходи од дејноста	415.280,00			265.838,00
11	-- Трошоци за вработените (012+013+014)	13.873.359,00			16.098.280,00
12	-- Плати	9.304.924,00			10.542.166,00
13	-- Трошоци за даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување	4.218.757,00			5.103.352,00
14	-- Останати користи за вработените	349.678,00			452.762,00
15	-- Амортизација на нематеријални средства и материјални средства	994.000,00			898.600,00
16	-- Исправка на вредност на нематеријални средства и материјални средства				22.435,00
17	-- Исправка на вредност, посебна резерва и резервирањата (018+019+020)	-38.100,00			-140.920,00
18	-- Исправка на вредност на активните билансни побарувања	-38.100,00			-140.920,00
22	-- Останати расходи од дејноста	10.359.980,00			9.755.476,00
23	-- Добивка од редовно работење (001+003+005+006+008+010) - (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022)	733.666,00			907.361,00
27	-- Добивка пред оданочување (023+025-026)	733.666,00			907.361,00
29	-- Данок од добивка (дел од Даночниот биланс)	197.506,00			128.344,00
30	-- Добивка за финансиската година (027-029)	536.160,00			779.017,00
32	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	24,00			25,00
33	-- Број на месеци на работење	12,00			12,00

**Државна евиденција**

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	602.670,00			463.377,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	435.529,00			378.598,00

612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца(< или = АОП 174 од БС)	167.141,00	18.477,00
613	-- Набавна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	3.443.958,00	3.770.958,00
615	-- Акумулирана амортизација на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба	2.609.401,00	3.009.889,00
616	-- Сегашна вредност на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 174 од БС)	834.557,00	761.069,00
625	-- Набавна вредност на градежни објекти		22.254.259,00
626	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти		4.523,00
628	-- Сегашна вредност на градежни објекти (< или = од АОП 177 од БС)		22.249.736,00
629	-- Набавна вредност на транспортни средства	1.666.122,00	1.666.122,00
630	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	1.666.122,00	1.666.122,00
633	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема )	92.731,00	112.148,00
635	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	92.731,00	95.355,00
636	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема(< или = од АОП 177 од БС)		16.793,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема )	3.757.857,00	4.335.689,00
639	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	3.242.275,00	3.504.666,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< или = од АОП 177 од БС)	515.582,00	831.023,00
654	-- Приходи од минати години(< или = на АОП 010 од БУ)	21.685,00	31.617,00
655	-- Приходи врз основа на судски тужби, даноци и други административни такси(< или = на АОП 010 од БУ)	193.245,00	148.783,00
657	-- Други приходи(< или = на АОП 010 од БУ)	200.350,00	85.438,00
658	-- Расходи за провизии и надомести ( = на АОП 004 од БУ)	446.854,00	533.965,00
659	-- Премии за осигурување на депозити( < или = на АОП 022 од БУ)	766.322,00	651.905,00
660	-- Трошоци за вработените (АОП 661+664+665) ( = на АОП 011 од БУ)	13.873.359,00	16.098.280,00
661	-- Трошоци за плати	13.523.681,00	15.645.518,00
662	-- Придонеси од плати( < или = на АОП 013 од БУ)	3.409.115,00	4.179.353,00
663	-- Даноци од плати( = на АОП 013 од БУ)	809.642,00	923.999,00
665	-- Надомести за вработените врз основа на колективен договор	349.678,00	452.762,00
666	-- Материјални и слични трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	1.506.068,00	1.377.603,00
667	-- Трошоци за услуги(< или = на АОП 022 од БУ)	5.089.871,00	4.877.301,00
668	-- Премии за осигурување(< или = на АОП 022 од БУ)	205.913,00	180.863,00
669	-- Трошоци за надомести и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители(< или = на АОП 022 од БУ)	580.422,00	604.214,00
670	-- Трошоци за службени патувања(< или = на АОП 022 од БУ)	459.013,00	582.466,00
671	-- Трошоци за репрезентација, маркетинг и пропаганда(< или = на АОП 022 од БУ)	1.275.238,00	905.836,00



672	-- Други административни трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	226.542,00	179.820,00
675	-- Придонеси од приход (АОП 676+677+678+679)(< или = на АОП 022 од БУ)	213.968,00	284.413,00
676	-- Придонеси и членарини на здруженија и комори	194.168,00	261.130,00
677	-- Комунални такси	18.300,00	19.538,00
679	-- Останато	1.500,00	3.745,00
680	-- Трошоци за парични казни, такси и судски решенија(< или = на АОП 022 од БУ)	27.470,00	28.710,00
683	-- Други трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	9.153,00	82.345,00
685	-- Загуби од курсни разлики(= на АОП 009 од БУ)	1.355,00	6.698,00
686	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	24,00	25,00

**Структура на приходи по дејности**

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
2473	- 64.19 - Друго монетарно посредување				32.752.463,00

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Изготвил: *С.С.*

Контролирал: *Јлиодорова*

Управил: *[Signature]*





Република Македонија  
Министерство за финансии  
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

## ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

Посебен  
даночен статус

Заштитни  
друштва  ТИРЗ  Казнено поправни  
домови

Единствен  
даночен број

4030999359702

Скратен назив  
и адреса на вистинско  
седиште за контакт

FULM D.O.O. SKOPJE MITO  
HAXIVASILEV - JASMIN . 48  
СКОПЈЕ-ЦЕНТАР

Телефон

02/3115-244

е-пошта

info@fulm.com.mk

\* Појавува Управа за јавни приходи

Датум и  
број на  
прием

29/02/2016 13:25:06

2902161706 45

Даночен период

од 01/01/2015

до 31/12/2015

Рок за  
поднесување

29/02/2016

Исправка  
на ДБ Број:

Штедилница ФУЛМ ДОО

Бр. 05 / 251 / 3

29.02. 2016 год.

Скопје

### УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА


"без гени"

	АОП	
I. Финансиски резултат во Биланс на успех	01	907361
II. Непризнаени расходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 27)	02	912236
1. Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста	03	27912
2. Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	04	7074
3. Исплатени надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став 1 точка 2 од ЗДД	05	80210
4. Трошоци за организирана исхрана и превоз исплатени над износите утврдени со закон	06	0
5. Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	07	29431
6. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	08	0
7. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	09	0
8. Скриени исплати на добивки	10	0
9. Трошоци за репрезентација	11	368389
10. Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во годината	12	0
11. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината	13	0
12. Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	14	0
13. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување, и на вработени	15	61286
14. Даночни по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на обврзник	16	2245
15. Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	17	0
16. Исплати на стипендии	18	0
17. Трошоци на кало, растур, крш и расипување	19	0
18. Траен отпис на ненаплатени побарувања	20	0
19. Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	21	0
20. Износ на ненаплатени побарувања од заем	22	0
21. Разлика помеѓу трансферна и пазарна цена остварена меѓу поврзани лица	23	0
22. Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	24	0
23. Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција	25	0
24. Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 25% учество во капиталот	26	0
25. Други усогласувања на расходи	27	335689

1/4

- 2902161706 45 страна 1/2

III. Даночна основа (I+II)	28	1819597
IV. Намалување на даночна основа (АОП 30+АОП31+АОП32+АОП33+АОП34)	29	536160
26. Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	30	0
27. Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	31	0
28. Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	32	0
29. Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	33	0
30. Износ на извршени вложувања од добивката (ренивестирана)	34	536160
V. Платен данок на добивка	35	1283437



V. Даночна основа по намалување (III-IV)	35	1283437
VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)	36	128344
VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП38+АОП39+АОП40)	37	0
31. Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	38	0
32. Износ на данок содржан во оданочени приходи/ добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	39	0
33. Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Р.М. но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	40	0
VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII)	41	128344
34. Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период*	42	193237
35. Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	43	0
36. Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 41 - АОП 42 - АОП 43)	44 <input type="checkbox"/>	-64893
<b>IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ</b>		
37. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	45	536160
38. Загуби од претходни години за кои правото на покривне во рок од три години не е изминато	46	0
39. Остеарена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	47	0
40. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	48	0
41. Остеарен вкупен приход во годината	49	32893383
42. Вкупни трошоци за донации во годината	50	8766
43. Вкупни трошоци за спонзорства во годината	51	18509

За пополнување на податоците за дивиденди со учество во капиталот на друг даночен обврзник од Изјава за платен данок на добивка образец И-ПД кликнете тука (Задолжително пополнете ги сите полиња и прикачете го образецот И-ПД)

За пополнување на податоците за платен данок во странство (withholding tax) до пропишаната ставка кликнете тука (Задолжително пополнете ги сите полиња и прикачете го доказот за платениот данок од надлежен даночен орган во странство)

## ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	Sasho Pavlovski
ЕДБ / ЕМБГ	1902980450128
Својство	ovlasteno lice
Датум на пополнување	29/02/2016 13:23:31
Потпис	

## ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Sasho Pavlovski
ЕМБГ	1902980450128
Својство	ovlasteno lice
Датум на пополнување	
Потпис	Електронски потпишана

Податоци за  
обработката

\* Подолнува Услови за Јавни Приходи

- 2902161706 45 страна 2/2

Контролирал:

Управител



Штедилница ФУЛМ доо, Скопје

Прилози

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

## Прилог 2-Годишен извештај

Штедилница ФУЛМ доо Скопје  
Митохонинасислев 48, Скопје  
4030999359702

Врз основа на член 240 став 2, член 352 став 1, член 384 став 7, член 477 став 6 од Законот за трговски друштва, во продолжение е:

### **ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ** **за работењето на Штедилница ФУЛМ за 2015 година**

Кон билансот на состојбата пред распределба на резултатите за деловната година заклучена на 31. Декември 2015 година, вкупниот збир на билансната и вонбилансна активната и пасивна изнесува денари 270.043.455,00 (31.12.2014 - 250.050.521,00) и кон Билансот на успејот на истата деловна година, во кој вкупниот приход изнесува денари 32.893.383,00 (31.12.2014 - 31.204.283,00 денари), вкупните расходи изнесуваат денари 31.986.022,00 (31.12.2014 - 30.470.617,00), искажаната добивка за деловната година пред оданочување изнесува денари 907.361,00 (31.12.2014 - 733.666,00), а нето добивката - добивката по оданочување за 2015 година изнесува денари 779.017,00 (31.12.2014 - 536.160,00).

Деловната година траеше 12 месеци, покривајќи го пресметковниот период од 01.01. до 31.12.2015 година

#### **1. Главни фактори коишто влијаат на определувањето на работењето на Штедилницата и промени во окружувањето на Штедилницата**

Штедилница ФУЛМ е финансиска институција која е специјализирана за работење во сферата на микро кредити и микро депозити од физички лица. Недостаток на ваков вид на финансиски услуги е главниот фактор за определување на работењето на Штедилница ФУЛМ. Во текот на 2015 се зголеми кредитирањето на кредитоспособни физички лица а во исто време се намали кредитниот ризик за ненавремено и нецелосно неплаќање кај дел од кредитокорисниците. Во текот на годината имаше значително зголемување на штедните влогови и покрај намалените каматни стапки во банкарскиот сектор и во Штедилницата. Во текот на 2015 година беа донесени измени на Одлуката за условите и начинот на работа на Штедилниците со која беше укинато ограничувањето за прибирање на депозити за двапати од сопствените средства и се зголеми стапката на декватност на капиталот на 20% ( пред измените 8%). Во 2015 година беше донесена и Одлука за сигурност на информативниот систем на Штедилниците со примена од 01.01.2016 година, што налага инвестирање во информативниот систем на Штедилницата.

#### **2. Одговор на Штедилницата на промените и нивно влијание**

Со цел да одговориме на промените во деловното окружување во текот на 2015 година продолживме со воведување на иновативни продукти за кредитирање и штедење, извршивме дополна и измена на постоечките продукти, имаше зголемена маркетинг кампања за кредитирање и штедење (посебно преку социјалните медиуми) и пристапиме кон продолжување на рокот за реализација на ДЦА програмата за поедноставен пристап кон кредитни линии во услови на пост ефектот на финансиската криза. Штедилницата во 2015 го купи деловниот простор во кој е сместена Централата со цел да ги подобри условите за работа и сигурноста на информативниот систем кој го бара новата Одлука за сигурност на информативниот систем на Штедилниците. Во 2015 година се зголеми бројот за 5 (пет) вработени во однос на предходната година.

#### **3. Политика на вложување за одржување и поддршка на успејноста на Штедилницата**

Штедилницата ФУЛМ во текот на 2015 година се стекна со нови нематеријални средства, градежен објект, основни средства и ситен инвентар во износ од 23.441.006,00 денари (31.12.2014 - 877.810,00 денари). Штедилницата набави деловен простор за Централата и изврши техничко доопремување на Централата и Филијалите за усогласување со регулатива за поврзување на информатичките системи со НБРМ и за кредитен регистар на НБРМ. Набавката на деловниот простор се реализира од сопствените ликвидни средства и долгорочен кредит од домашна банка.

#### **4. Политика на извори на средствата на Штедилницата**

Согласно политиките на Штедилницата, најголем дел од остварените позитивни резултати од работењето, успеавме да ги оствариме од сопствени извори на средства. Извршивме дополнително навремено враќање на изворите на средства по основ на позајмени средства за ИФАТ и ПСДЛ





кредитната линија. Штедилницата во 2015 година за набавка на деловниот објект, седиште на Штедилницата, покрај од сопствени извори позајми средства од банка во износ од 12.340.000,00 денари.

#### **5. Политика на однос на долгорочнои долг спрема основна главнина**

Штедилницата ФУЛМ пето добивка од 536.160,00 денари од деловната 2014 година ја распредели за реинвестирана добивка согласно Одлука. Реинвестираната добивка беше целосно искористена во 2015 година за проширување на дејноста на Штедилницата.

#### **6. Политика на управување со ризик**

Во текот на годината Штедилницата изврши измена и дополна на повеќе политики со цел истите да се усогласени со Законот за еднократен отпис на побарувањата, Законот за заштита на потрошувачите при склучување на договори за потрошувачки кредити, Законот за заштита на лични податоци, Закон за спречување на перење пари и финасисрање тероризам, Законот за банки и други законски и подзаконски акти.

#### **7. Големи зделки и зделки со заинтересирани страни**

Согласно член 455 и 456 од Закон за трговски друштва, Штедилница се има стекнато со имот- деловен простор за седиште на Штедилницата во износ од 22.254.259,00 денари, што изнесува 9,14% од книговодствената вредност на Штедилницата според последните финансиски извештаи. Согласно член 457 од ЗТД, Штедилницата нема реализирано зделки со заинтересирани страни.

#### **8. Вонбилансни средства на Штедилницата**

На 31.12.2015 година, вонбилансната евиденција на Штедилницата е 26.657.592,00 денари (31.12.2014 - 28.219.115,00 денари) поради зголемувањето на кредитни продукти обезбедени со владетелски залог и гаранција од ДСА програмата. Согласно МСФИ, вредноста на вонбилансната евиденција не е одразена во билансот на состојба.

#### **9. Изгледи за идниот развој на Штедилницата и деловен џојфај**

Цела година работење во правец на континуирано намалување на трошоците од работењето, со цел остварување на позитивни деловни резултати за 2015 година. Основната определба е максимално искористување на постојаните капацитети и максимално ангажирање на вработените во Штедилницата. Позитивниот тренд од преземиот деловен потфат не насочува кон преземање на нови активности кои би се движеле во правец на освојување на нови пазари.

#### **10. Активности во сферата на истражувањето и развој**

Штедилницата ФУЛМ планира да преземе активности во сферата на истражувањето и развојот по принципот на преземање на „знаење и умсене“, од земјите со понапредна и поразвцена технологија со цел вклучување во пазарните трендови.

#### **11. Информации во врска со стекнувањето на сопствени удели или акции**

Штедилница ФУЛМ нема сопствени удели или акции во други друштва

#### **12. Надоместоци на организите на управување**


Максималното ангажирање на организите на управување доведе до зголемување на обемот на деловни активности на Штедилницата во текот на 2015 година низ Република Македонија. Во текот на годината се исплатени надомести за членовите во организите на управување во Штедилницата ФУЛМ во вкупен износ од 604.214,00 денари (31.12.2014 - 659.587,00 денари). Согласно Изјавите на членовите во организите на управување вкупните бруто плати и надомести изнесуваат 4.478.571,00 денари за 2015 година вклучувајќи ги и надоместите од Штедилница ФУЛМ.

### **ПОСЕБНИ ИНФОРМАЦИИ**

Штедилница ФУЛМ доо Скопје заклучно со 31.12.2015 има Централна во Скопје, 5 Филијали низ Македонија и иаа Филијала Муртино во Сирумици, Филијала Полоз Тетово, Филијала Тиквешка во Кавадарци, Филијала ЈСП Скопје, Филијала Бишопа, Бишопа и шалтерско место во Оштина Гали Баби Скопје.

И покрај ефективно од финансиската криза, остварување на успешни деловни резултати се нашата основна цел и визија за наредните пресметковни периоди.

Управител

М-р  Зечева Пејровиќ





**Grant Thornton**

[www.grant-thornton.com.mk](http://www.grant-thornton.com.mk)